

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 126 год. LXVII

20 септември 2011, вторник

Цената на овој број е 250 денари.

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2809. Указ бр. 20 од Претседателот на Република Македонија.....	4	2813. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Урбанистички план вон населено место за локалитетот Мера, КО Градец, општина Валандово.....	5
2810. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на Мала хидроелектрана со реф.бр.11 со пропратни објекти на водотекот на Тресеночка река, општина Маврово и Ростуше.....	4	2814. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Локална урбанистичка планска документација за КО Конче, Општина Конче.....	5
2811. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на станица за снабдување со течни горива и течен нафтен гас, со пропратни објекти во општина Сарај.....	4	2815. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на Мала хидроелектрана со реф.бр.179 “Крива река“, на водотеците на Крива река и Тораничка река, КО Костур, општина Крива Паланка .....	5
2812. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на “Бензиска пумпна станица и услужен центар на Регионален пат Р201, м.в. Кшанско поле“, КО Павлешенци општина Свети Николе.....	4	2816. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на Бензиска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М1, м.в. Сланец, КО Прждево, општина Демир Капија.....	5

	Стр.		Стр.
2817. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс Г2, лесна и загадувачка индустрија во КО Неготино општина Неготино.....	6	2824. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на локална Урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КМН 2077 Кратово, КО Шлегово општина Кратово.....	7
2818. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г-2 лесна и загадувачка индустрија, на КП бр. 122, м.в. Сирулска Река, КО Вапила, општина Охрид.....	6	2825. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Локална урбанистичка планска документација за локалитет Косецик, КО Кумарино, општина Велес.....	8
2819. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М1“, м.в. „Венуле“, КО Грнчиште, општина Градско.....	6	2826. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на Бензиска пумпна станица со пратечки објекти и станица за ТНГ на магистрален пат Гостивар – Тетово, КО Пирок општина Боговиње.....	8
2820. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р 526“, м.в. Корија, КО Чалошево и КО Велес, општина Велес.....	6	2827. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на радио релејна СДХ и ПДХ мрежа за сопствени потреби на ЕВН Македонија КО Древеник општина Битола.....	8
2821. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат м5“, КО Ветерско, општина Велес.....	7	2828. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на “Бензиска пумпна станица и услужен центар на Магистрален пат М5, м.в.Вереч и Чука“, КО Веселчани и КО Тополчани, општина Прилеп.....	9
2822. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат м1“, м.в. „Чукур Балар“, КО Караслари, општина Велес.....	7	2829. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Мала хидроелектрана со реф. бр. 327 со пропратни објекти на Крива Река, м.в. средно во КО Пехчево, општина Пехчево .....	9
2823. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, за изградба радиорелејна мрежа ЦДХ и ПДХ, за интерна употреба на ЕВН Македонија, во општина Кратово.....	7	2830. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Локална урбанистичка планска документација за КО Градец, општина Винаца.....	9
		2831. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Урбанистички план вон населено место за локалитет Шаторов камен, КО Прилеп, општина Прилеп.....	10

	Стр.		Стр.
2832. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Урбанистички план за село Пклиште урбан блок 1 - викенд населба, КО Пклиште, општина Ранковци.....	10	2842. <b>Исправка</b> на Одлуката за прогласување на духовното културно добро „Дебарски говори“ за културно наследство од особено значење.....	18
2833. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Урбанистички план вон населено место за локалитет Бабин Дол, КО Куманово, општина Куманово.....	12	2843. <b>Исправка</b> на Одлуката за прогласување на духовното културно добро „Горнополошки говори“ за културно наследство од особено значење.....	19
2834. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување на државна Урбанистичка планска документација за изградба на ТИРЗ Струга, м.в. “Маторник“ КО Мислешево-општина Струга.....	12	2844. <b>Исправка</b> на Одлуката за прогласување на духовното културно добро „Вевчанско - Радошки говори“ за културно наследство од особено значење.....	19
2835. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Урбанистички план вон населено место за локалитетот Арамиска Чешма, општина Кочани.....	14	2845. <b>Правилник</b> за образец на барање и потребна придружна документација за упис на група производители во Регистарот на организации на производители.....	20
2836. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, за изградба радиорелејна мрежа ЦДХ и ПДХ, за интерна употреба на ЕВН Македонија, во општина Тетово.....	15	2846. <b>Одлука</b> за содржината и начинот на функционирање на кредитниот регистар.....	22
2837. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за измена и дополна на Урбанистички план с. Радишани, општина Бутел.....	15	2847. <b>Одлука</b> за доставување податоци за каматните стапки на банките на примените депозити и на дадените кредити.....	24
2838. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, според лупд, за изградба објекти со класа на намени Г-3 и Г-4 “ сервиси, магацини и стоваришта”, општина Битола.....	16	2848. <b>Одлука</b> за доставување податоци за состојбата и прометот на сметките од сметковниот план на банките и на финансиските извештаи.....	24
2839. <b>Одлука</b> за признавање на независноста на Република Јужен Судан од страна на Република Македонија.....	17	2849. <b>Одлука</b> за општите услови за отворање сметки во Народната банка на Република Македонија.....	25
2840. <b>Одлука</b> за престанок на користење на недвижна ствар – земјиште од ЈП за Стопанисување со објекти за спорт.....	17	2850. <b>Одлука</b> за кредитот во крајна инстанца..	26
2841. <b>Исправка</b> на Одлуката за прогласување на духовното културно добро „Струшки говори“ за културно наследство од особено значење.....	18	2851. <b>Одлука</b> за утврдување на инструментите за обезбедување при спроведување монетарни операции.....	27
		2852. <b>Листа</b> на хартии од вредност за спроведување на монетарни операции.....	28
		2853. <b>Одлука</b> за управувањето со ликвидносниот ризик на банките.....	29
		2854. <b>Одлука</b> за задолжителната резерва....	34
		2855. <b>Упатство</b> за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	40
		2856. <b>Политика</b> за чување и управување со девизните резерви на Република Македонија.....	42
		2857. <b>Решение</b> за забрана на увоз на производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓе и животни по потекло од Кина во Република Македонија.....	43
		<b>Огласен дел</b> .....	1-84

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
2809.****Указ бр. 20  
20 септември 2011 година**

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

претседателот на Македонската кошаркарска федерација

**ДАНИЕЛ ДИМЕВСКИ**со **МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА**

за постигнатите врвни резултати во кошарката на меѓународен план, со што даде исклучителен придонес за развој и популаризација на овој спорт во земјата и афирмација на Република Македонија во светот.

Бр. 10-1684 Претседател  
20 септември 2011 година на Република Македонија,  
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2810.**

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.08.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА СО РЕФ.БР.11 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ НА ВОДОТЕКОТ НА ТРЕСЕНОЧКА РЕКА, ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на Мала хидроелектрана со реф.бр.11 со пропратни објекти на водотекот на Тресеночка река, општина Маврово и Ростуше, на земјоделско земјиште со следните параметри:

Преглед на КП со катастарските индикации

Имот. Лист	сопственост	КП бр	Кат. кул.	Ката. класа	Место викано	Површина во м <sup>2</sup>
47	РМ-ЈУ нац парк	258/22	пасиште	5	Присој	5365м <sup>2</sup>
47	РМ-ЈУ нац парк	258/23	пасиште	5	Присој	2775м <sup>2</sup>
47	РМ-ЈУ нац парк	190/2	пасиште	5	Д Рудина	8965м <sup>2</sup>
1	РМ-ЈУ нац парк	286/3	пасиште	5	Присој	1272м <sup>2</sup>
ВКУПНО:						18377м <sup>2</sup>

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4489/1 Заменик на претседателот  
31 август 2011 година на Владата на Република  
Скопје Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.**2811.**

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНИЦА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТЕЧНИ ГОРИВА И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС, СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА САРАЈ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Државна урбанистичка планска документација, за изградба станица за снабдување со течни горива и течен нафтен гас со пропратни објекти во општина Сарај.

Земјоделското земјиште, за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски и описни индикации, според прегледот што следи:

Имот. Лист	сопственост	КП бр	Кат. кул.	Ката. класа	Место викано	Површина во м <sup>2</sup>
158	Приватна	3320	Лозје	5	Трновица	16ар02 м <sup>2</sup>
474	Р.Македонија	3303	Пасишта	6	Трновица	58ар34 м <sup>2</sup>
462	Р.Македонија	3319/2	Лозје	5	Брдо	1ар16 м <sup>2</sup>
158	Приватна	3310/2	Лозје	5	Трновица	24ар31 м <sup>2</sup>
472	Приватна	3310/1	Нива	6	Трновица	10ар00 м <sup>2</sup>
472	Приватна	3310/1	Пасишта	6	Умник	24ар31 м <sup>2</sup>
ВКУПНО:						1ха34ар14м <sup>2</sup>

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4490/1 Заменик на претседателот  
31 август 2011 година на Владата на Република  
Скопје Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.**2812.**

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА “БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р201, М.В. КШАНСКО ПОЛЕ“, КО ПАВЛЕШЕНЦИ ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на “Бензиска пумпна станица и услужен центар на Регионален пат Р201, во КО Павлешенци општина Свети Николе, на локација содржана во следната табела:

Катастарска општина	Катастарска парцела	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина во м <sup>2</sup>
КО Павлешенци	83/2	Кшанско поле	нива	4	42776м <sup>2</sup>

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4492/1 Заменик на претседателот  
31 август 2011 година на Владата на Република  
Скопје Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2813.**

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ЛОКАЛИТЕТОТ МЕРА, КО ГРАДЕЦ, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на општина Валандово за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Урбанистички план вон населено место, за изградба на магацин за откуп на земјоделски производи и ладилник за складирање и одржување на откупената стока на мв. Мера, КО Градец, општина Валандово со вкупна површина од 2ха 1бари 66м<sup>2</sup>.

Преглед на КП со катастарските индикации

Катастарска Општина	И.Л	КП бр	Катастарска а култура	Катас. класа	Сопственост	Површина м <sup>2</sup>
Градец	475	2143	11000	1	Пс	4910
	691	2144	11000	1	Пс	12311
	703	2162	14000	1	Пс	3542
	691	2166/1	11000	3	Пс	728
	475	2166/2	11000	3	Пс	175
	<b>Вкупно</b>					

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4493/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2814.**

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КО КОНЧЕ, ОПШТИНА КОНЧЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на радио релејна мрежа за сопствени потреби на ЕВН Македонија АД, на земјоделското земјиште во КО Конче, општина Конче дадено во прегледот:

Катастарска Општина	И.Л	КП бр	Катастарска култура	Катас. класа	Сопственост	Површина м <sup>2</sup>
Конче	293	32/3	1600	6	РМ	240 м <sup>2</sup>
<b>Вкупно</b>						<b>240 м<sup>2</sup></b>

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4499/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2815.**

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА СО РЕФ.БР.179 “КРИВА РЕКА“, НА ВОДОТЕЦИТЕ НА КРИВА РЕКА И ТОРАНИЧКА РЕКА, КО КОСТУР, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на Мала хидроелектрана со реф. бр. 179 „Крива река“, на водотеците на Крива река и Тораничка река, КО Костур, општина Крива Паланка, на земјоделско земјиште со следните параметри:

- КП бр. 1331/2, м.в. „Крива Река“, култура пасиште, класа 3, во површина од 808м<sup>2</sup>, КО Костур, во сопственост на Република Македонија.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4500/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2816.**

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М1, М.В.СЛАНЕЦ, КО ПРЖДЕВО, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на Бензиска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М1, м.в.Сланец, КО Прждево, општина Демир Капија, на следната локација претставена во табелата:

Катастар. општина	Катастарска парцела	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина во м <sup>2</sup>
Прждево	1107/7	Сланец	пасиште	4	19191м <sup>2</sup>

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4503/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2817.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС Г2, ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА ВО КО НЕГОТИНО ОПШТИНА НЕГОТИНО**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс Г2, лесна и незагадувачка индустрија во КО Неготина општина Неготино, на земјоделско земјиште со следните параметри:

- КПбр.4000/2, м.в.Бел Камен, култура нива, класа 3, во КО Неготино, општина Неготино во површина од 30ари00м2, во сопственост на ДПТУ ЕММА ТМ ДООЕЛ.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4504/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2818.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г-2 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, НА КП БР. 122, М.В. СИРУЛСКА РЕКА, КО ВАПИЛА, ОПШТИНА ОХРИД**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на општина Охрид за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија на КП бр.122, м.в. Сирулска Река, КО Вапила, општина Охрид во вкупна површина од 2000м2.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

КП бр.122 м.в.Сирулска Река, катастарска култура нива, катастарска класа 6, катастарска општина Вапила, со вкупна површина од 2000м2, во приватна сопственост.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4506/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2819.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА „БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М1“, М.В. „ВЕНУЛЕ“, КО ГРНЧИШТЕ, ОПШТИНА ГРАДСКО**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М1“, м.в. „Венуле“, КО Грнчиште и КО Згрополци, општина Градско.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава трајна пренамена е со вкупна површина од 2.5302м2, со следните катастарски индикации:

**КО Грнчиште**

Р.бр	ИП	КП	М.В	К.Кул	К.Класа	Сопственост	Површина
1.	1	17(деп)	Голема страна	пасиште	3	д.с	303
2.	14	19(деп)	Голема страна	нива	3	д.с	24937
<b>Вкупно</b>							<b>25240м2</b>

**КО Згрополци**

Р.бр	ИП	КП	М.В	К.Кул	К.Класа	Сопственост	Површина
1.	10	19(деп)	Венуле	пасиште	4	д.с	62
<b>Вкупно</b>							<b>62м2</b>

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4507/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2820.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.08. 2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА „БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р 526“, М.В. КОРИЈА, КО ЧАЛОШЕВО И КО ВЕЛЕС, ОПШТИНА ВЕЛЕС**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р 526“ м.в. Корија, КО Чалашево и КО Велес, општина Велес.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Дел од КП бр.478/1, по ИЛ бр.38, м.в. Корија, катастарска култура пасиште, катастарска класа 4, Катастарска општина Чалашево, општина Велес со вкупна површина од 4 ха 76 ари 33 м2, во државна сопственост.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4508/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 2821.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА „БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М5“, КО ВЕТЕРСКО, ОПШТИНА ВЕЛЕС**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М5“ КО Ветерско, општина Велес.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

КП бр.487, по ИЛ 63, м.в. Рамниште, катастарска култура пасиште, катастарска класа 4, КО Ветерско, општина Велес со вкупна површина од 4 ха 28 ари 40 м<sup>2</sup>.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4509/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 2822.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8. 2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА „БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М1“, М.В. „ЧУКУР БАЛАР“, КО КАРАСЛАРИ, ОПШТИНА ВЕЛЕС**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Министерство за транспорт и врски за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М1“, м.в. „Чукур Балар“, КО Караслари, општина Велес со вкупна површина од 7.084м<sup>2</sup>, според прегледот:

Преглед на КП со катастарските индикации

Р.бр	ИЛ	КП бр.	К.кул.	К.класа	Сопствен.	Површина во м <sup>2</sup>
1.	66	283/4	нива	5	дс	1843
2.	66	284	нива	5	дс	2022
3.	66	286	лозја	4	дс	1962
4.	154	285/4	инт.лозја	4	пс	767
5.	52	287/2	нива	5	дс	490
Вкупно						7.084м <sup>2</sup>

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4510/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 2823.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште и Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗГРАДБА РАДИОРЕЛЕЈНА МРЕЖА ЦДХ И ПДХ, ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА НА ЕВН МАКЕДОНИЈА, ВО ОПШТИНА КРАТОВО**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на ДПТУ Брако (ЕВН Македонија) за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, за изградба радиорелејна мрежа ЦДХ и ПДХ, за интерна употреба на ЕВН Македонија, во општина Кратово.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена е дел од КП бр. 2007, со големина е 2ар 40м<sup>2</sup>, и ги има следните катастарски индикации:

- Имотен Лист бр.	311
- Сопственост	Р.Македонија
- Катастарска општина	Прикавци
- Место викано	Лешка
- Катастарска парцела бр.	2007
- Катастарска култура	пасиште
- Катастарска класа	седма

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4511/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 2824.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.08.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА КМН 2077 КРАТОВО, КО ШЛЕГОВО ОПШТИНА КРАТОВО**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на општина Кратово за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Урбанистички план вон населено место, за изградба на базна станица за мобилна телефонија КМН 2077 Кратово, КО Шлегово општина Кратово на КП бр. 296/2 м.в Градиште, ИЛ бр.558, КО Шлегово општина Кратово со вкупна површина од 132м<sup>2</sup>

## Преглед на КП со катастарските индикации

Катастарска Општина	И.Л	КП бр	Катастарска култура	Катас. класа	Сопственост	Површина м <sup>2</sup>
Шлегово	558	296/2	пасиште	5	Р.Македонија	132м <sup>2</sup>
Вкупно						132м <sup>2</sup>

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4512/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 2825.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛОКАЛИТЕТ КОСЕЦИК, КО КУМАРИНО, ОПШТИНА ВЕЛЕС**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Општина Велес за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација, за изградба на Стопански комплекс краварска фарма, м.в. Косецик, КО Кумарино, Општина Велес.

Земјиштето влезено во урбанистичкиот опфат, за кое се бара согласност за трајна пренамена се наоѓа во КО Кумарино м.в. Косецик со вкупна површина од 1ха 4бари 05м<sup>2</sup> дадено во прегледот со катастарски индикации:

Катастарска Општина	И.Л	КП бр	Катастарска култура	Катас. класа	Сопственост	Површина м <sup>2</sup>
Кумарино	46	101	16000	3	Р.М	2220 м <sup>2</sup>
Кумарино	46	102/2	11000	5	Р.М	2042 м <sup>2</sup>
Кумарино	46	102/10	11000	5	Р.М	3558 м <sup>2</sup>
Кумарино	99	100	14000	5	приватна	760 м <sup>2</sup>
Кумарино	99	102/9	11000	4	приватна	1200 м <sup>2</sup>
Кумарино	99	102/9	11000	5	приватна	1105 м <sup>2</sup>
Кумарино	93	102/8	11000	4	приватна	3720 м <sup>2</sup>
Вкупно						14605 м <sup>2</sup>

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4513/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 2826.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА СО ПРАТЕЧКИ ОБЈЕКТИ И СТАНИЦА ЗА ТНГ НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ ГОСТИВАР – ТЕТОВО, КО ПИРОК ОПШТИНА БОГОВИЊЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на Бензинска пумпна станица со пратечки објекти и станица за ТНГ на магистрален пат Гостивар – Тетово, КО Пирок општина Боговиње, на земјоделско земјиште со следните параметри:

Преглед на КП со катастарските индикации

Имот. Лист	сопственост	КП бр	Кат. кул.	Ката. класа	Место викано	Површина во м <sup>2</sup>
1885	Прив.сопст.	2370/1	ливада	5	Аџемка	1888 м <sup>2</sup>
1885	Прив.сопст.	2369	ливада	5	Аџемка	3036 м <sup>2</sup>
1885	Прив.сопст.	2372/1	пасиште	7	Аџемка	2613 м <sup>2</sup>
1885	Прив.сопст.	2373/1	пасиште	7	Аџемка	5928 м <sup>2</sup>
В К У П Н О:						13465 м <sup>2</sup>

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4514/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 2827.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.8.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА РАДИО РЕЛЕЈНА СДХ И ПДХ МРЕЖА ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА КО ДРЕВЕНИК ОПШТИНА БИТОЛА**

## Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на Локална урбанистичка планска документација за изградба на радио релејна СДХ и ПДХ мрежа за сопствени потреби на ЕВН Македонија КО Дрвеник, општина Македонија на земјоделско земјиште со следните параметри:



## Преглед на КП со катастарските индикации

Имотен лист	КП бр	Кат. кул.	Ката. класа	Место викано	Површина во м <sup>2</sup>
137	1113/2	нива	8	вражје	240м <sup>2</sup>
ВКУПНО:					240м <sup>2</sup>

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4515/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 2828.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.8.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА “БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М5, М.В.ВЕРЕЧ И ЧУКА“, КО ВЕСЕЛЧАНИ И КО ТОПОЛЧАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП**

## Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на “Бензиска пумпна станица и услужен центар на Магистрален пат М5, м.в.Вереч и Чука“, КО Веселчани и КО Тополчани во вкупна површина од 2ха45ари42м2, општина Прилеп.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации, според прегледот:

Катастарска општина	Имотен лист	КПбр.	Место викано	Катастар. култура	Катс. класа	Површина
Тополчани	131	22/4	Вереч	нива	5	1724м <sup>2</sup>
Веселчани	61	1128/8	Чука	нива	5	9995м <sup>2</sup>
Веселчани	61	1153/2	Чука	лозје	3	12823м <sup>2</sup>
ВКУПНО:						24542м <sup>2</sup>

## Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4516/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 2829.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА СО РЕФ. БР. 327 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ НА КРИВА РЕКА, М.В. СРЕДНО ВО КО ПЕХЧЕВО, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Мала хидроелектрана со реф.бр.327, со пропратни објекти на Крива Река, кај м.в.Средно во КО Пехчево, општина Пехчево, на земјоделско земјиште со следните параметри:

## Преглед на КП со катастарските индикации

Имот. лист	сопственост	КП бр.	Кат. кул.	Ката. класа	Место викано	Површина во м <sup>2</sup>
781	РМ	3962	пасиште	2	Средно	2621м <sup>2</sup>
781	РМ	3511	пасиште	2	Средно	2000м <sup>2</sup>
781	РМ	1784/2	пасиште	3	Средно	2641м <sup>2</sup>
ВКУПНО:						7262м <sup>2</sup>

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4521/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 2830.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КО ГРАДЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА**

## Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на општина Винаца за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа 350 Градечка река, на делови од КП бр.9, 57, 59 и 60, односно новоформирани КП бр.9/2, 57/1, 59/2, 59/3 и 60/3 за КО Градец општина Винаца со површина од 15ари 95м2 како што е во следниот преглед:

Катастарска Општина	И.Л.	КП бр	Катастарска култура	Катас. класа	Сопственост	Површина м <sup>2</sup>
Градец	357	9/2	1600	8	РМ	133 м <sup>2</sup>
Градец	352	57/1	1600	7	РМ	183 м <sup>2</sup>
Градец	641	59/2	1600	4	РМ	4 м <sup>2</sup>
Градец	641	59/3	1600	4	РМ	5 м <sup>2</sup>
Градец	358	60/3	1600	7	ЕВН Македонија АД	1260 м <sup>2</sup>
Вкупно						1595 м <sup>2</sup>

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4522/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 2831.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ЛОКАЛИТЕТ ШАТОРОВ КАМЕН, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на општина Прилеп за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Урбанистички план за вон населено место за изградба на Стопански комплекс со пратечки содржини-Мини фарма за крави и свињи локалитет Шаторов Камен, КО Прилеп на КП бр. 1564 м.в. Шаторов Камен, ИЛ бр. 33081; КП бр. 1561 м.в. Шаторов Камен, ИЛ бр. 14071; КП бр. 1562, м.в. Шаторов Камен, ИЛ бр. 14071; КП бр. 1563, м.в. Шаторов Камен, ИЛ бр. 30721; КП бр. 1557 м.в. Шаторов Камен, ИЛ бр. 14063; КП бр. 1558 м.в. Шаторов Камен, ИЛ бр. 14063 и КП бр. 1554/2 м.в. Шаторов Камен, ИЛ бр. 40863 со вкупна површина од 16549м<sup>2</sup>

Преглед на КП со катастарските индикации

Катастарска Општина	И.Л	КП бр	Катастарска култура	Катас. класа	Сопственост	Површина м <sup>2</sup>
Прилеп	33081	1564	нива	4	приватна	3355м <sup>2</sup>
Прилеп	14071	1561	овоштарник	3	приватна	2057м <sup>2</sup>
Прилеп	14071	1562	нива	4	приватна	3187м <sup>2</sup>
Прилеп	30721	1563	нива	4	приватна	3955м <sup>2</sup>
Прилеп	14063	1557	нива	4	приватна	1164м <sup>2</sup>
Прилеп	14063	1558	градина	4	приватна	709м <sup>2</sup>
Прилеп	40863	1554/2	нива	4	приватна	2122м <sup>2</sup>
<b>Вкупно</b>						<b>16549м<sup>2</sup></b>

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4523/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 2832.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ПКЛИШТЕ УРБАН БЛОК 1 - ВИКЕНД НАСЕЛБА, КО ПКЛИШТЕ, ОПШТИНА РАНКОВЦИ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Општина Ранковци за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Урбанистички план за село Пклиште Урбан блок 1 - Викенд населба, КО Пклиште, општина Ранковци.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарските индикации, според прегледот:

Катастарска Општина	Имотен лист	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Пклиште	162	180	Орница	ливада	7	1481м <sup>2</sup>	Тодоровски Орце
Пклиште	162	182	Орница	пасиште	5	511м <sup>2</sup>	Тодоровски Орце
Пклиште	73	183	Орница	пасиште	7	2402м <sup>2</sup>	Република Македонија-корисник Јп за стопаанисување со пасишта
Пклиште	156	184	Орница	нива	8	2802м <sup>2</sup>	Република Македонија
Пклиште	73	186/1	Орница	ливада	7	442м <sup>2</sup>	Јакимовски Страшко
Пклиште	165	186/2	Орница	ливада	7	2240м <sup>2</sup>	Јакимовски Страшко, Петровски Јасте, Петровски Томе, Република Македонија
Пклиште	156	189/1	Орница	нива	8	2181м <sup>2</sup>	Кимевски Милорад, Јакимовски Страшко
Пклиште	156	190	Орница	нива	8	2060м <sup>2</sup>	Јакимовски Страшко
Пклиште	16	191	Орница	нива	8	825м <sup>2</sup>	Спасовски Станко
Пклиште	16	192	Орница	ливада	7	3440м <sup>2</sup>	Спасовски Станко
Пклиште	73	193	Орница	ливада	7	2827м <sup>2</sup>	Република Македонија
Пклиште	2	194	Орница	пасиште	8	1940м <sup>2</sup>	Бојковски Стојадин
Пклиште	167	196	Орница	нива	8	168м <sup>2</sup>	Тасевски Здравко
Пклиште	2	205	Ивче	нива	8	3445м <sup>2</sup>	Бојковски Стојадин
Пклиште	118	206/1	Ивче	нива	8	1211м <sup>2</sup>	Гуревски Миле
Пклиште	145	206/2	Ивче	нива	8	1232м <sup>2</sup>	Богатиновски Горан
Пклиште	118	207	Ивче	нива	8	526м <sup>2</sup>	Гуревски Миле
Пклиште	60	208	Ивче	нива	8	1542м <sup>2</sup>	Тодоровски Драге 1/4, Тодоровски Часлав 1/2, Тодоровски Чедо 1/4
Пклиште	51	209	Ивче	нива	8	1628м <sup>2</sup>	Стефановска Славенка 1/3, Михајловски Стојча 1/3, Михајловска Анѓа 1/3
Пклиште	51	210	Ациско Буче	нива	8	1776м <sup>2</sup>	Стефановска Славенка 1/3, Михајловски Стојча 1/3, Михајловска Анѓа 1/3
Пклиште	60	211	Ациско Буче	нива	8	4874м <sup>2</sup>	Тодоровски Драге 1/4, Тодоровски Часлав 1/2, Тодоровски Чедо 1/4
Пклиште	51	212	Ациско Буче	нива	8	4044м <sup>2</sup>	Стефановска Славенка 1/3, Михајловски Стојча 1/3, Михајловска Анѓа 1/3
Пклиште	73	219	Михајлова Падина	ливада	8	898м <sup>2</sup>	Република Македонија
Пклиште	16	222	Михајлова Падина	ливада	8	968м <sup>2</sup>	Спасовски Станко
Пклиште	13	223/2	Михајлова Падина	нива	8	1670м <sup>2</sup>	Петровски Стојча
Пклиште	14	224/2	Михајлова Падина	нива	8	472м <sup>2</sup>	Петровски ласте 1/3, Петровски Томе 2/3
Пклиште	121	225	Михајлова Падина	нива	8	2025м <sup>2</sup>	Каранфиловски Стојко
Пклиште	161	226/2	Михајлова Падина	нива	8	2036м <sup>2</sup>	Митовски Јордан
<b>ВКУПНО</b>						<b>51666м<sup>2</sup></b>	

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4524/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2833.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ,**  
**ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ЛОКАЛИТЕТ БАБИН ДОЛ,**  
**КО КУМАНОВО, ОПШТИНА КУМАНОВО**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на општина Куманово за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Урбанистички план вон населено место, за одобрување на Урбанистички план за вон населено место за изградба на Стопански комплекс за лесна и загадувачка индустрија и магацински простор на КП бр. 3655 и 3657, м.в Бабин Дол, ИЛ бр.19225, КО Куманово општина Куманово со вкупна површина од 2993 м<sup>2</sup>.

Катастарска Општина	И.Л	КП бр	Катастарска култура	Катас. класа	Сопственост	Површина м <sup>2</sup>
Куманово	19225	3655	овоштарник	2	приватна	740м <sup>2</sup>
Куманово	19225	3657	нива	3	приватна	2253м <sup>2</sup>
<b>Вкупно</b>						<b>2993м<sup>2</sup></b>

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4525/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2834.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО**  
**ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**ЗА ИЗГРАДБА НА ТИРЗ СТРУГА, М.В. “МАТОРНИК“ КО МИСЛШЕВО-ОПШТИНА СТРУГА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на ТИРЗ Струга, м.в.“Маторник“ КО Мислешевево општина Струга, во површина од 30ха00ари09м<sup>2</sup>.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации, според прегледот:

Преглед на КП со катастарските индикации

Имотен Лист	КП бр	Кат. кул.	Ката. класа	Сопстве ност	Површина во м <sup>2</sup>
269	2660	Овош. градина	2	PM	1918 м <sup>2</sup>
269	2673	Овош. градина	2	PM	3036 м <sup>2</sup>
269	2672	Овош. градина	2	PM	2877 м <sup>2</sup>
269	2661	Овош. градина	2	PM	8250 м <sup>2</sup>
269	2655	Овош. градина	2	PM	8629 м <sup>2</sup>
269	2646/2	Овош. градина	2	PM	3436 м <sup>2</sup>
269	2646/1	Овош. градина	2	PM	5634 м <sup>2</sup>
269	2645	Овош. градина	2	PM	4872 м <sup>2</sup>
269	2676/1	Овош. градина	2	PM	5807 м <sup>2</sup>
269	2677	Овош. градина	2	PM	5650 м <sup>2</sup>
269	2675	Овош. градина	2	PM	6372 м <sup>2</sup>
269	2674	Овош. градина	2	PM	2897 м <sup>2</sup>
269	2671	Овош. градина	2	PM	2137 м <sup>2</sup>
269	2669	Овош. градина	2	PM	8430 м <sup>2</sup>
269	2668	Овош. градина	2	PM	3735 м <sup>2</sup>
269	2667	Овош. градина	2	PM	2956 м <sup>2</sup>
269	2690	Овош. градина	2	PM	5410 м <sup>2</sup>
269	2676/2	Овош. градина	2	PM	5760 м <sup>2</sup>
269	2670	Овош. градина	2	PM	2976 м <sup>2</sup>
269	2666	Овош. градина	2	PM	3256 м <sup>2</sup>
269	2665	Овош. градина	2	PM	2477 м <sup>2</sup>
269	2649	Овош. градина	2	PM	6973 м <sup>2</sup>
269	2650/2	Овош. градина	2	PM	10245 м <sup>2</sup>
269	2691	Овош. градина	2	PM	6371 м <sup>2</sup>
269	2692/1	Овош. градина	2	PM	14940 м <sup>2</sup>
269	2693	Овош. градина	2	PM	3365 м <sup>2</sup>
269	2692/2	Овош. градина	2	PM	7744 м <sup>2</sup>
269	2699	Овош. градина	2	PM	2643 м <sup>2</sup>
269	2701	Овош. градина	2	PM	3924 м <sup>2</sup>
269	2702	Овош. градина	2	PM	2663 м <sup>2</sup>
269	2703	Овош. градина	2	PM	2543 м <sup>2</sup>
269	2706	Овош. градина	2	PM	4004 м <sup>2</sup>
269	2712	Овош. градина	2	PM	4565 м <sup>2</sup>
269	2711	Овош. градина	2	PM	3323 м <sup>2</sup>
269	2710	Овош. градина	2	PM	3063 м <sup>2</sup>
269	2708	Овош. градина	2	PM	6847 м <sup>2</sup>
269	2705	Овош. градина	2	PM	13415 м <sup>2</sup>
269	2704	Овош. градина	2	PM	2783 м <sup>2</sup>
269	2650/1	Овош. градина	2	PM	6891 м <sup>2</sup>
269	2260/1	Овош. градина	2	PM	1875 м <sup>2</sup>
269	2259/1	Овош. градина	2	PM	2642 м <sup>2</sup>
269	2258/2	Овош. градина	2	PM	3524 м <sup>2</sup>
269	2678	Овош. градина	2	PM	4532 м <sup>2</sup>
269	2686	Овош. градина	2	PM	182 м <sup>2</sup>
269	2687	Овош. градина	2	PM	1612 м <sup>2</sup>
269	2729/1	Овош. градина	2	PM	2895 м <sup>2</sup>
269	2731/1	Овош. градина	2	PM	2741 м <sup>2</sup>
269	2742/1	Овош. градина	2	PM	5335 м <sup>2</sup>
269	2741/3	Овош. градина	2	PM	625 м <sup>2</sup>
269	2743/1	Овош. градина	2	PM	652 м <sup>2</sup>
269	2744/1	Овош. градина	2	PM	315 м <sup>2</sup>
269	2256/1	Овош. градина	2	PM	1877 м <sup>2</sup>
269	2689	Овош. градина	2	PM	10688 м <sup>2</sup>
2946	2662	Овош. градина	2	PM/ Пс	3875 м <sup>2</sup>

379	2707	Овош.градина	2	Пс	1401 м <sup>2</sup>
3070	2709	Овош.градина	2	Пс	3604 м <sup>2</sup>
238	2654	Овош.градина	2	Пс	7890 м <sup>2</sup>
2201	2664	Овош.градина	2	Пс	2197 м <sup>2</sup>
156	2663	Овош.градина	2	Пс	2058 м <sup>2</sup>
2291	2656	Овош.градина	2	Пс	14563 м <sup>2</sup>
33	2647	Овош.градина	2	Пс	3197 м <sup>2</sup>
2810	2648	Овош.градина	2	Пс	11548 м <sup>2</sup>
66	2657	Овош.градина	2	Пс	1773 м <sup>2</sup>
208	2700	Овош.градина	2	Пс	2302 м <sup>2</sup>
3074	2688	Овош.градина	2	Пс	1595 м <sup>2</sup>
958	2723/1	Овош.градина	2	Пс	1689 м <sup>2</sup>
<b>Вкупно:</b>					<b>300009 м<sup>2</sup></b>

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4526/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 2835.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ЛОКАЛИТЕТОТ АРАМИСКА ЧЕШМА, ОПШТИНА КОЧАНИ**

## Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Општина Кочани и Пробиштип за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Урбанистички план вон населено место за изградба на спортско рекреативен центар ПОНИКВА, м.в Арамиска чешма, општина Кочани.

Земјиштето влезено во урбанистичкиот опфат, за кое се бара согласност за трајна пренамена се наоѓа во КО Јастребник и Пашаџиково општина Кочани и КО Шталковица општина Пробиштип, со вкупна површина од 2ха 45ари 67м<sup>2</sup> дадено во прегледот со катастарски индикации:

Катастарска Општина	И. Л	КП бр	Катастарска култура	Катас. класа	Сопственост	Површина м <sup>2</sup>
Јастребник	3	8/2	16000	3	Р.М	639
Јастребник	3	10/2	16000	3	Р.М	3580
Пашаџиково	51	1/2	16000	4	Р.М	2725
Пашаџиково	51	1/3	16000	4	Р.М	1862
Пашаџиково	51	1/4	16000	4	Р.М	2382
Шталковица	56	3/2	16000	3	Р.М	6465
Шталковица	56	3/3	16000	3	Р.М	2861
Шталковица	56	9/2	17000	5	Р.М	4053
<b>Вкупно</b>						<b>24567</b>

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4527/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 2836.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-  
ЈИШТЕ, ЗА ИЗГРАДБА РАДИОРЕЛЕЈНА МРЕЖА ЦДХ И ПДХ, ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА НА  
ЕВН МАКЕДОНИЈА, ВО ОПШТИНА ТЕТОВО**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на ДПТУ Брако (ЕВН Македонија) за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, за изградба радиорелејна мрежа ЦДХ и ПДХ, за интерна употреба на ЕВН Македонија, во општина Тетово.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена е дел од КП бр. 2104, во големина од 2ар 40м2, со следните катастарски индикации,

- Имотен Лист бр.	74
- Сопственост	Физичко лице
- Катастарска општина	Лисец вон град
- Место викано	Унгарија
- Катастарска парцела бр.	2104
- Катастарска култура	нива
- Катастарска класа	седма

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4528/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 2837.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.8.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-  
ЈИШТЕ, ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН С.РАДИШАНИ, ОПШТИНА БУТЕЛ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на општина Бутел за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за измена и дополна на Урбанистички план за с.Радишани, општина Бутел.

## Член 2

Земјиштето влезено во урбанистичкиот опфат, за кое се поднесува предлог за давање согласност за трајна пренамена, се наоѓа во непосредното опкружување на с.Радишани, м.в. „Бутелска“ 7А и Земјоделски институт Бутел, КО Бутел, во вкупна големина од 4ха 47ар 04 м2. Земјиштето ги има следните катастарски и описни индикации:

КП. бр.	Кат.култура	класа	површина	Сопствен.сосопственик
2	нива	2	18ар24м <sup>2</sup>	Р.Македонија, Ф.лица
3	нива	2	13ар72м <sup>2</sup>	Р.Македонија, Ф.лица
4/1	нива	2	12ар47м <sup>2</sup>	Ф. лица
4/2	нива	2	02ар30м <sup>2</sup>	Ф. лица
5	нива	2	04ар84м <sup>2</sup>	Ф. лица
6	нива	2	04ар94м <sup>2</sup>	Ф. лица
7	градина	2	04ар72м <sup>2</sup>	Ф. лице
10	нива		29ар86м <sup>2</sup>	Р.Македонија, Ф. лица
11/1	градина	2	03ар77м <sup>2</sup>	Ф. лица
11/2	градина	2	01ар22м <sup>2</sup>	Р.Македонија, Ф. лица
12/1	овоштарник	1	06ар74м <sup>2</sup>	Ф. лица
12/2	овоштарник	1	83м <sup>2</sup>	Р.македонија, Ф. лица
17	овоштарник	1	40ар49м <sup>2</sup>	Ф. лица
18	овоштарник	1	45ар53м <sup>2</sup>	Ф. лица
19	овоштарник	1	44ар66м <sup>2</sup>	Р.Македонија, Ф. лица
29	овоштарник	1	88ар42м <sup>2</sup>	Ф. лица
30	нива	1	38ар29м <sup>2</sup>	Ф. лица
31	нива	1	86ар00м <sup>2</sup>	Ф. лица
<b>Вкупно:</b>			<b>4ха47ар04м<sup>2</sup></b>	

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4529/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 2838.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.8. 2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, СПОРЕД ЛУПД, ЗА ИЗГРАДБА ОБЈЕКТИ СО КЛАСА НА НАМЕНИ Г-3 И Г-4 “ СЕРВИСИ, МАГАЦИНИ И СТОВАРИШТА”, ОПШТИНА БИТОЛА**

## Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на општина Битола за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, според ЛУПД, за изградба објекти со класа на намени Г-3 и Г-4 “Сервиси, магацини и стоваришта”, општина Битола.

## Член 2

Земјиштето влезено во урбанистичкиот опфат, за кое се дава согласност за трајна пренамена е во големина од 12ар 36м<sup>2</sup>, со следните катастарски индикации,

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Катастарска општина     | Крстоар      |
| - Место викано            | Сребрено     |
| - Имотен лист бр.         | 364          |
| - Катастарска парцела бр. | 641/2        |
| - Катастарска култура     | овоштарник   |
| - Катастарска класа       | трета        |
| - Сопственост             | Физичко лице |

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4531/1  
31 август 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.



**2839.**

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 8 и 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2011 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕЗАВИСНОСТА**  
**НА РЕПУБЛИКА ЈУЖЕН СУДАН ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Република Македонија ја признава независноста на Република Јужен Судан.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да воспостави дипломатски односи со Република Јужен Судан.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 79/2  
13 септември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2840.**

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР – ЗЕМЈИШТЕ ОД**  
**ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈП за стопанисување со објекти за спорт му престанува користењето на недвижната ствар – земјиште со вкупна површина 4963 м<sup>2</sup>, лоцирано на КП 550 дел 6, Катастарска општина Карпош, евидентирано во имотен лист број 28695, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4640/1  
13 септември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2841.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за прогласување на духовното културно добро „Струшки говори“ за културно наследство од особено значење („Службен весник на РМ“ бр. 88/11), направена е техничка грешка, односно препознавање на компјутерскиот фонт кој се однесува на забележување на фонетските специфичности на посочените добра (дијалекти), поради што се дава

**ИСПРАВКА**  
**НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „СТРУШКИ ГОВОРИ“**  
**ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ**

Во членот 1 став 2 наместо „*ó*“ треба да стои „*ǫ*“, наместо „/fр/: дfрво“ треба да стои „/ǎр/: дǎрво“, наместо „*ò*“ треба да стои „*ǫ̆*“, наместо „/fл/: вfлк и /ол/“ треба да стои „/ǎл/: вǎлк и /ол/“, наместо „волк“ треба да стои „*волк*“, наместо „/ср/, /зр/“ треба да стои „/ср/, /зр/“, наместо „стреќа“ треба да стои „*с̄ӣреќа*“, наместо „на-објект“ треба да стои „*на-објект*“, наместо „го викна на Кузета“ треба да стои „*ǵо викна на Кузей̄ӣа*“, наместо „-м“ треба да стои „-*м*“, наместо „бера“ треба да стои „*бера*“, наместо „-ите: берите“ треба да стои „-*ӣӣе: бер̄ӣӣе*“, наместо „-ете: седете“ треба да стои „-*е̄ӣе: седе̄ӣе*“, наместо „-ешчи или -ешти: викаешчи, викаешти“ треба да стои „-*ешчи* или -*еш̄ӣи: викаеш̄чи, викаеш̄ӣи*“.

Бр. 51-3236/19/2  
15 септември 2011 година  
Скопје

Од Владата на Република  
Македонија

2842.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за прогласување на духовното културно добро „Дебарски говори“ за културно наследство од особено значење („Службен весник на РМ“ бр. 88/11), направена е техничка грешка, односно препознавање на компјутерскиот фонт кој се однесува на забележување на фонетските специфичности на посочените добра (дијалекти), поради што се дава

**ИСПРАВКА**  
**НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ДЕБАРСКИ**  
**ГОВОРИ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ**

Во членот 1 став 2 наместо „*ò*“ треба да стои „*ǫ̆*“, наместо „кл’уч, неде’ла“ треба да стои „*кл’уч, неде’ла*“, наместо „Маре, Николу, тетину“ треба да стои „*Маре, Николу, т̄е̄ӣину*“, наместо „ми(j)е“, треба да стои „*ми(j)е*“, наместо „-ет: викает/викае:т“ треба да стои „-*е̄ӣи: викае̄ӣ/викае:̄ӣ*“, наместо „-е: викае, дојдое, носие, носее“ треба да стои „-*е: викае, дојдое, носие, носее*“.

Бр. 51-3236/11/2  
15 септември 2011 година  
Скопје

Од Владата на Република  
Македонија

**2843.**

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за прогласување на духовното културно добро „Горнополошки говори“ за културно наследство од особено значење („Службен весник на РМ“ бр. 88/11), направена е техничка грешка, односно препознавање на компјутерскиот фонт кој се однесува на забележување на фонетските специфичности на посочените добра (дијалекти), поради што се дава

**ИСПРАВКА**  
**НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ГОРНОПОЛОШКИ ГОВОРИ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ**

Во членот 1 став 2 наместо „œ“ треба да стои „ø“, наместо „f (grfdи)“ треба да стои „ā (žrǎgi)“, наместо „Ÿ (бфдник)“ треба да стои „ъ (бǎдник)“, наместо „ò“ треба да стои „ǎ“, наместо „fl“ треба да стои „ǎл“, наместо „(vflк)“ треба да стои „vǎлк“, наместо „ó (бфрго)“ треба да стои „ǎ (бǎрǎо)“, наместо „Ÿ“ треба да стои „ъ“, наместо „р“ треба да стои „ǎ“, наместо „(бистер)“ треба да стои „(бис̄тер)“, наместо „znfm и snfga“ треба да стои „znǎm и snǎǎa“, наместо „f“ треба да стои „ǎ“, наместо „a“ треба да стои „ǎ“.

Бр. 51-3236/14/2  
15 септември 2011 година  
Скопје

Од Владата на Република  
Македонија

**2844.**

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за прогласување на духовното културно добро „Вевчанско - радошки говори“ за културно наследство од особено значење („Службен весник на РМ“ бр. 88/11), направена е техничка грешка, односно препознавање на компјутерскиот фонт кој се однесува на забележување на фонетските специфичности на посочените добра (дијалекти), поради што се дава

**ИСПРАВКА**  
**НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ВЕВЧАНСКО - РАДОШКИ ГОВОРИ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ**

Во членот 1 став 2 наместо „и ...“ треба да стои „ǎ и ǎ“, наместо „œ“ треба да стои „ø“, наместо „Ÿ“ треба да стои „ъ“, наместо „ò и ó“ треба да стои „ǎ и ǎ“, наместо „све“ треба да стои „све“, наместо „-ешти“ треба да стои „-еш̄ти“, наместо „ка“ треба да стои „ка“.

Бр. 51-3236/16/2  
15 септември 2011 година  
Скопје

Од Владата на Република  
Македонија

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****2845.**

Врз основа на член 126 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**ПРАВИЛНИК****ЗА ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ И ПОТРЕБНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС НА ГРУПА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува образецот на барањето и потребната придружна документација за упис на група на производители во Регистарот на организации на производители.

**Член 2**

Барањето за упис на групи на производители во Регистарот на организации на производители, се поднесува на образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

За упис на групи на производители во Регистарот на организации на производители од член 2 на овој правилник, кон барањето се поднесува следната документација:

- доказ дека задругата е регистрирана во Централниот регистар на Република Македонија, согласно со Законот за задругите;
- доказ дека има најмалку двајца вработени од кои еден менаџер;
- доказ дека има обезбедено просторија за работа-канцеларија;
- оригинал или заверена копија од усвоен Статут на задругата, одобрен од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- доказ дека остварува вкупен приход од продадено годишно производство од најмалку 3.500.000 денари;
- доказ дека групата на производители се формирани за одреден производ, односно група на производи на овошје или зеленчук;
- оригинал или заверена копија од изготвен план за стекнување на статус на организација на производители (план за признавање), одобрен од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и
- доказ од надлежен орган дека со своето работење не је ограничува конкуренцијата на пазарот.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

2011 година

Министер,  
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

**БАРАЊЕ ЗА УПИС НА ГРУПА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВО РЕГИСТЕРОТ НА  
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ**

Подносител, односно назив на група на производители	
Правен статус на група на производители	
Овластено лице за застапување на група на производители	
Матичен број на физичко лице /правно лице	ЕМБГ /ЕМБС
Адреса на група на производители	
Поштенски број, место	
Општина	
Телефонски број	
Факс	
Е-пошта	
Сметка на група на производители	Банка
	Број на трансакциска сметка

Датум:

м.п.

Барател:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2846.

Врз основа на член 39 и член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

### О Д Л У К А ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИО- НИРАЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

#### І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се регулираат содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар на Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Кредитниот регистар), преку:

- дефинирање на видот податоци и информации коишто се доставуваат до Кредитниот регистар;
- начинот и роковите за доставување на податоците и информациите за водење на Кредитниот регистар; и
- начинот и условите под кои тие можат да се користат од страна на банките, штедилниците и филијалите на странски банки на Кредитниот регистар.

2. Под Кредитен регистар, во оваа одлука, се подразбира база на податоци и информации за изложеноста на кредитен ризик на банките, штедилниците и филијалите на странски банки во Република Македонија кон правни и физички лица (во понатамошниот текст: клиенти), чијашто основна намена е да придонесе за одржување на стабилноста на банкарскиот систем.

За потребите на оваа одлука, под клиенти не се подразбираат лицата коишто согласно со Законот за банките и прописите донесени врз основа на овој закон се сметаат за лица поврзани со клиентот.

3. Кредитниот регистар на Народната банка е збирка на лични податоци, чијшто контролор е Народната банка.

Целта на Кредитниот регистар е да овозможи:

- централизирање на податоците доставени од банките, штедилниците и филијалите на странски банки во Република Македонија за нивната изложеност на кредитен ризик кон клиентите;

- користење на податоците и информациите за изложеноста на кредитен ризик од страна на банките, штедилниците и филијалите на странски банки за потребите на управувањето со кредитниот ризик;

- обезбедување податоци и информации за изложеноста на кредитен ризик на одделна банка, штедилница, филијала на странска банка и банкарскиот систем во целина, за потребите на супервизорската функција на Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка).

#### ІІ. ВИД НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ВО КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

4. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки ги доставуваат следниве податоци и информации до Кредитниот регистар:

- 1) матичен број на клиентот;
- 2) единствен даночен број на клиентот - правно лице;
- 3) полн назив, односно име и презиме на клиентот;
- 4) седиште на клиентот. Во случај на клиент - нерезидент, се наведува земјата каде што се наоѓа неговото седиште;

- 5) изложеност по кредитна партија (под кредитна партија се подразбира секоја поединечна билансна и вонбилансна изложеност на кредитен ризик, којашто е предмет на класификација од страна на банката, согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик), и тоа:

- број на кредитна партија;
- датум на одобрување;
- износ на изложеноста при одобрувањето;
- датум на достасување;
- редовна главница;
- достасана главница;
- редовна камата;
- нефункционална главница;
- нефункционална камата;
- други побарувања;
- вонбилансни ставки;
- вкупна изложеност;
- висина на каматната стапка (годишна номинална каматна стапка);
- вид каматна стапка - фиксна, прилагодлива или варијабилна;
- статус на изложеноста - реструктуриран, пролонгиран;
- број на пролонгирања;
- број на реструктурирања;
- датум на достасување на изложеноста по главница по пролонгирањето/реструктурирањето;
- процент на исправка на вредноста, односно на посебната резерва за секоја кредитна партија;
- износ и вид на исправка на вредноста, односно на посебната резерва за секоја кредитна партија;
- тип на кредитот - ануитетска отплата, еднократна отплата, кредитна картичка или тековна сметка;
- максимален број на денови на доцнење при исполнување на обврските и износот на кој се однесува ова доцнење;
- валута на изложеноста (денари, странска валута, денари со девизна клаузула);
- намената на изложеноста кон физички лица: кредити за купување и реновирање станбен простор, кредити за купување и реновирање деловен простор, потрошувачки кредити, автомобилски кредити, негативни салда по тековни сметки, кредити врз основа на издадени кредитни картички и други кредити;
- вид и вредност на обезбедувањето (пазарна вредност, проценета вредност или друга вредност со која располага банката);
- податоци за жирантот;
- 6) усогласеност на девизната позиција на клиентот;
- 7) претежна дејност на клиент - правно лице;
- 8) претежна дејност на клиент - трговец-поединец и физичките лица коишто, согласно со Законот за трговски друштва, не се сметаат за трговци, и тоа во следниве категории: земјоделство, трговија, други услужни дејности и останати дејности;
- 9) отпишани побарувања;
- 10) други податоци и информации утврдени со Упатството од точка 12 од оваа одлука.

5. Податоците и информациите за изложеноста на кредитен ризик од точка 4 од оваа одлука се доставуваат:

- поединечно, за секој клиент чијашто вкупна изложеност на кредитен ризик ги надминува лимитите од став 2 и 3 од оваа точка; или
- збирно, за изложеностите коишто не ги надминуваат лимитите од став 2 и 3 од оваа точка.

Банките и филијалите на странски банки се должни да ги доставуваат податоците и информациите од точка 4 од оваа одлука поединечно за:

- сите домашни и странски банки;
- сите нерезиденти;
- сите домашни небанкарски финансиски институции;

- сите останати домашни нефинансиски институции со вкупна изложеност на кредитен ризик над 300.000 денари; и

- сите домашни физички лица, трговци-поединци и физички лица кои согласно со Законот за трговски друштва не се сметаат за трговци, со вкупна изложеност на кредитен ризик над 5.000 денари.

Штедилниците се должни да ги доставуваат податоците и информациите од точка 4 од оваа одлука поединечно за сите правни лица со вкупна изложеност на кредитен ризик над 50.000 денари и за сите домашни физички лица, трговци-поединци и физички лица кои согласно со Законот за трговски друштва не се сметаат за трговци, со вкупна изложеност на кредитен ризик над 5.000 денари.

Банките, штедилниците и филијалите на странски банки ги доставуваат збирно сите изложености кои не ги надминуваат лимитите од став 2 и 3 од оваа точка, со примена на правилата пропишани со Упатството од точка 12 од оваа одлука.

### III. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ВОДЕЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

6. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки се должни да доставуваат податоци и информации до Народната банка за водење на Кредитниот регистар.

Податоците и информациите од точка 4 на оваа одлука се доставуваат по електронски пат, со помош на посебна апликација изработена од страна на Народната банка.

7. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки се одговорни за точноста на податоците и информациите коишто се доставуваат во Кредитниот регистар.

Ако клиентот - физичко лице приложи докази до банката, штедилницата или филијалата на странска банка дека неговите лични податоци во Кредитниот регистар се нецелосни, неточни или неажурирани, на негово писмено барање, банката, штедилницата или филијалата на странска банка е должна да ги дополни или да ги измени податоците, да ги избрише и истовремено да ги замени со точни податоци или да го сопре користењето на нецелосните, неточните или неажурираните податоци и истовремено да ги замени со точни податоци.

Банките, штедилниците и филијалите на странски банки се должни да ја извршат замената со точни податоци од ставот 2 од оваа точка, во првиот нареден период на доставување на податоците и информациите во Кредитниот регистар.

8. Агрегираните податоци и информации од Кредитниот регистар им се достапни на банките, штедилниците и филијалите на странски банки, најдоцна во рокот определен во Упатството пропишано согласно со точката 12 од оваа одлука.

### IV. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ОД КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

9. Пристапувачот до податоците и информациите на Кредитниот регистар е со проверена автентичност, пристапот е авторизиран и евидентиран.

10. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки можат да ги користат следниве податоци и информации од Кредитниот регистар:

- назив на правното лице, односно, име и презиме на физичкото лице;
- износ и структура на вкупната изложеност на кредитен ризик на сите банки, штедилници и филијали на странски банки кон одделен клиент;
- број на банки, штедилници и филијали на странски банки коишто се изложени на кредитен ризик кон одделен клиент;

- вкупен број на кредитни партии;
- вкупен износ на извршена исправка на вредноста, односно издвоена посебна резерва на сите банки, штедилници и филијали на странски банки за одделен клиент;
- податоци за обезбедувањето на клиентот;
- пролонгиран кредити;
- реструктурирани кредити;
- максимален број на денови на доцнење во исполнувањето на обврските;
- податоци за клиентот, доколку е жирант и износот на изложеноста за која е жирант;
- претежна дејност;
- намена на изложеноста - за клиенти-физички лица;
- износ на отпишани побарувања;
- други извештаи.

Податоците од ставот 1 на оваа точка се однесуваат исклучиво на клиенти за кои банката, штедилницата или филијалата на странска банка пријавила изложеност со состојба на последното доставување на податоците во Кредитниот регистар.

Освен податоците од ставот 1 од оваа точка, банка, штедилница и филијала на странска банка имаат пристап до сите податоци и извештаи од Кредитниот регистар коишто се однесуваат на нивната изложеност на кредитен ризик.

По исклучок од ставот 2 од оваа точка, банката, штедилницата или филијалата на странска банка може да ги користи податоците и информациите од ставот 1 од оваа точка за лица кон кои нема воспоставено изложеност на кредитен ризик, само доколку тие лица поднесле барање до банката, штедилницата или филијалата на странска банка за одобрување изложеност на кредитен ризик во период од 30 дена пред банката, штедилницата или филијалата на странска банка да се обрати до Кредитниот регистар за добивање податоци за тие лица. Овој исклучок се однесува и на жирантите, кокредитобарателите и поврзаните лица со ова лице, кон кои банката, штедилницата или филијалата на странска банка нема воспоставено изложеност на кредитен ризик.

11. Податоците и информациите од Кредитниот регистар претставуваат класифицирани информации за банките, штедилниците и филијалите на странска банка.

### V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

12. Гувернерот на Народната банка со Упатство го пропишува начинот и роковите на доставување и користење на податоците и информациите од страна на банките, штедилниците и филијалите на странска банка и почетокот на доставување на одделните податоци и информации.

13. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки се должни да назначат овластени лица за доставување и користење на податоците и информациите од Кредитниот регистар и да ја известат Народната банка во рок од пет (5) работни дена од денот на назначувањето.

За секоја промена на лицата од ставот 1 од оваа точка, банките, штедилниците и филијалите на странски банки се должни да ја известат Народната банка во рок од пет (5) работни дена по настанувањето на промената.

14. Со отпочнувањето на примената на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/2008).

15. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 30.09.2011 година.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, одредбите од точката 7 ставови 2 и 3 од оваа одлука, ќе започнат да се применуваат од 31.03.2012 година.

О.бр.02-15/IX-1/2011                      Гувернер и претседавач  
15 септември 2011 година            на Советот на Народната банка  
Скопје                                      на Република Македонија,  
                                                          **Димитар Богов, с.р.**

#### 2847.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со член 35 и член 36 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и член 101 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/07, 90/09 и 67/10), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА БАНКИТЕ НА ПРИМЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ И НА ДАДЕНИТЕ КРЕДИТИ

1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и роковите за доставување податоци за каматните стапки на примените депозити и на дадените кредити од страна на банките до Народната банка на Република Македонија.

2. Банките се должни да доставуваат податоци за каматните стапки на примените депозити и на дадените кредити до Народната банка на Република Македонија, за потребите на монетарната статистика.

3. Под каматни стапки на банките од точка 1 на оваа одлука се подразбираат:

а) пондерираните каматни стапки на банките на примените депозити и на дадените кредити и

б) каматните стапки на банките на примените депозити и на дадените кредити.

4. Податоците за каматните стапки од точка 3 став 1 потточка а) од оваа одлука се доставуваат до Народната банка на Република Македонија по електронски пат, месечно, најдоцна во рок од 18 (осумнаесет) дена по истекот на месецот за кој се известува.

5. Податоците за каматните стапки од точка 3 став 1 потточка б) од оваа одлука се доставуваат до Народната банка на Република Македонија месечно, најдоцна во рок од 5 (пет) работни дена од почетокот на месецот за кој се известува.

6. Гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесува упатство со кое се пропишуваат обрасците за доставување на податоците од точките 4 и 5 на оваа одлука и начинот на нивното пополнување.

7. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доставување податоци за каматните стапки на банките на примените депозити и на дадени кредитите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/07 и 86/10).

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/IX-2/2011                      Гувернер и претседавач  
15 септември 2011 година            на Советот на Народната банка  
Скопје                                      на Република Македонија,  
                                                          **Димитар Богов, с.р.**

#### 2848.

Врз основа на член 47 став 1, точка 6, а во врска со член 35 и 36 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и член 101 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09 и 67/10), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕТОТ НА СМЕТКИТЕ ОД СМЕТКОВНИОТ ПЛАН НА БАНКИТЕ И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и роковите за електронско доставување на податоците за состојбата и прометот на сметките од сметковниот план на банките и на дел од финансиските извештаи, до Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка).

2. Банките се должни да доставуваат до Народната банка електронски податоци за состојбата и прометот на сметките на најниското ниво на сметката пропишана во прилог 1 од Одлуката за сметковниот план за банките.

3. Банките се должни да ги доставуваат податоците од точка 2 од оваа одлука декадно и месечно, во следниве рокови:

- декадно, најдоцна во рок од 3 (три) дена по истекот на декадата за која се известува;

- месечно, најдоцна во рок од 8 (осум) дена по истекот на месецот за кој се известува.

4. Банките се должни да ги доставуваат месечните податоци за состојбата и прометот на сметките од сметковниот план на банките за декември во рокот од точка 3 став 1 алинеја 2 од оваа одлука и во рок од 5 дена по рокот за доставување на неревидираниот годишен финансиски извештај определен со Законот за банките.

5. Банките се должни, до 31.12.2011 година, да ги доставуваат електронски билансот на успех, билансот на состојба и извештајот за паричниот тек од финансиските извештаи на банките, пропишани со Упатството за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 118/2007, 80/2009 и 157/2009) со состојба на 31. декември, 31. март, 30. јуни и 30. септември, до Народната банка, а од 31.12.2011 година тие се должни да ги доставуваат согласно со Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 169/2010).

Рокот за доставување на извештаите од став 1 на оваа точка со состојба на 31. декември и 30. јуни е 30 дена по истекот на периодот на кој се однесуваат, додека рокот за доставување на извештаите со состојба на 31. март и 30. септември е 15 дена по истекот на периодот на кој се однесуваат.

6. За точноста на доставените податоци и извештаи одговараат банките.

7. Одредбите од оваа одлука соодветно се применуваат и на штедилниците и на филијалите на странските банки во Република Македонија.

По исклучок од став 1 на оваа точка, штедилниците не се обврзани да ги доставуваат декадните податоци од точка 3 алинеја 1 од оваа одлука.



8. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доставување податоци за состојбата и прометот на сметките од сметковниот план на банките и на финансиските извештаи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/2008).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/IX-3/2011  
15 септември 2011 година  
Скопје

Гувернер и претседавач  
на Советот на Народната банка  
на Република Македонија,  
**Димитар Богов, с.р.**

#### 2849.

Врз основа на член 17 став 4, член 47 став 1 точка 6, од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/2010), и во врска член 5 став 1 точка 2, 3, 4 и 5 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ број 113/07, 22/08, 159/08, 133/2009, 145/10 и 35/2011), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

### О Д Л У К А ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОТВОРАЊЕ СМЕТКИ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### I ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишуваат општите услови за отворање сметки на правни лица во Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка).

#### II ОТВОРАЊЕ СМЕТКИ

2. Народната банка ги отвора сметките од член 1 на оваа одлука врз основа на писмено барање за отворање сметка и договор склучен со Народната банка.

3. Пред да отвори сметка, Народната банка задолжително го утврдува идентитетот на правното лице, неговиот законски застапник и лицата овластени од него за работа со сметката, врз основа на документацијата пропишана со оваа одлука.

4. Народната банка ги идентификува субјектите од точка 3 на оваа одлука врз основа на следната документација:

- 1) домашно правно лице
  - За правното лице и неговиот законски застапник - решение за упис во трговскиот регистар, односно во регистарот на надлежен орган на Република Македонија, ако уписот во регистар е пропишан со закон, не постар од една година, од кој може да се утврди: називот, седиштето, дејноста, матичниот и даночниот број на правното лице;
  - Акт од надлежен орган за основање, ако учесникот не е запишан во регистар;
  - Извод од законот, ако учесникот е основан согласно со закон;
  - Пријава на овластени лица за располагање со средствата на сметката, со потпис и печат со кои ќе се заверуваат инструментите на платниот промет.
- 2) странско правно лице
  - За правното лице и неговиот законски застапник - извод од трговски регистар или друг регистар каде што се води евиденцијата за правните лица во земјата во која е регистриран субјектот, не постар од шест месеци, од кој може да се утврди: датумот на неговото основање, називот, адресата, седиштето и дејноста која ја врши - се однесува само за странски банки.

- Пријава или друг документ на овластени лица за располагање со средствата на сметката - документот е потребен само во случај на доставување налози за користење средства во хартиена форма.

3) за лица овластени за работа со сметката - лична исправа и писмено овластување потпишано од законскиот застапник.

5. При отворање сметка на правно лице Народната банка може да побара и друга дополнителна документација.

6. Документацијата потребна за отворање сметка на правно лице се презентира во оригинал или фотокопија заверена од овластено лице - нотар.

Народната банка задолжително задржува фотокопија од презентираната документација.

7. Документите од точката 4, 1) алинеја 1 за отворање сметка може да се обезбедат и во електронска форма од Централниот регистар на Република Македонија.

8. При отворање на сметката на домашно правно лице Народната банка склучува договор со правното лице. Со договорот задолжително се регулираат најмалку следните аспекти:

- начин на отворање и затворање на сметката;
- начин на прием и извршување на налозите за плаќање;
- известување за направените приливи и одливи на сметката;
- сите трошоци или провизии поврзани со работењето со сметката кои учесникот има обврска да му ги плаќа на носителот на платниот промет.

Договорот го потпишуваат лицата овластени за застапување на договорените страни, односно лицата коишто ќе ги овластат тие.

#### III ЗАТВОРАЊЕ СМЕТКИ

9. Народната банка може да затвори сметка на правно лице врз основа на негово писмено барање, а за домашно правно лице, и врз на основа на судско решение или налог на надлежен орган.

10. Народната банка може да ја затвори сметката на домашното правно лице и без негово писмено барање доколку тоа престане да постои како правен субјект врз основа на закон или врз основа на одлука на суд или друг надлежен орган.

11. Народната банка ги пренесува средствата од затворените сметки на сметка на правниот следбеник, односно на сметка на правното лице одредено со закон или друг акт.

Ако со закон или друг акт не е одреден правниот следбеник или правното лице на чија сметка треба да се пренесат средствата, Народната банка ги пренесува средствата од затворените сметки на сметка отворена кај Народната банка наменета за средства кои не се користат. Народната банка треба за тоа да го известат правното лице кое претходно било овластено да располага со средствата од затворената сметка во рок од 3 (три) работни дена сметано од денот на затворање на сметката.

Сметката на домашното правно лице не може да се затвори доколку на неа се евидентирани неизвршени налози и основи за наплата, а коишто не се пренесени на правен следбеник, со исклучок на точка 10 од оваа одлука.

#### IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/IX-4/2011  
15 септември 2011 година  
Скопје

Гувернер и претседавач  
на Советот на Народната банка  
на Република Македонија,  
**Димитар Богов, с.р.**

**2850.**

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со член 6 став 2 и член 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

## О Д Л У К А ЗА КРЕДИТОТ ВО КРАЈНА ИНСТАНЦА

### I. Општи одредби

1. Со оваа одлука, Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) ги регулира условите и начинот на одобрување и враќање на кредитот во крајна инстанца, како и видовете и вредноста на инструментите за обезбедување.

2. Народната банка може да одобри кредит во крајна инстанца заради одржување на стабилноста на финансискиот систем во услови на постоење на ликвидносни проблеми кај една или повеќе банки, коишто не можат да се задоволат од други извори.

### II. Услови за одобрување кредит во крајна инстанца

3. Кредитот во крајна инстанца се одобрува на солвентни банки и филијали на странски банки (во понатамошниот текст: банки).

4. Кредитот во крајна инстанца се одобрува во денари, со рок на достасување до 90 календарски денови, којшто може да се продолжи за уште најмногу 90 календарски дена.

5. Каматната стапка на кредитот во крајна инстанца е повисока за три процентни поени од основната каматна стапка од операциите на отворен пазар на Народната банка, којашто е важечка во моментот на одобрување на кредитот во крајна инстанца.

6. Кредитот во крајна инстанца се одобрува врз основа на обезбедување со должнички хартии од вредност, девизи и други средства за обезбедување, коишто Народната банка ќе ги оцени како прифатливи.

Во исклучителни ситуации, Народната банка може да одобри кредит во крајна инстанца и врз основа на гаранција од Република Македонија.

7. При одобрување на кредитот во крајна инстанца, Народната банка и банката ги регулираат меѓусебните права и обврски со склучување договор за кредит во крајна инстанца.

### III. Начин на одобрување на кредитот во крајна инстанца

8. Банката којашто има ликвидносни проблеми поднесува барање до Народната банка за користење кредит во крајна инстанца, коешто ги содржи:

- Износот и рокот на достасување на кредитот во крајна инстанца;
- Средствата коишто се користат како обезбедување на кредитот во крајна инстанца;
- Причините коишто довеле до неликвидност;
- Последните податоци за рочната структура на активата и пасивата и класификацијата на активните билансни и вонбилансни позиции според степенот на нивната ризичност;
- Проекцијата на каматните приходи и расходи, како и на финансискиот резултат за следните шест месеци;
- Тековната адекватност на капиталот;
- План за решавање на ликвидносни проблеми и проекција на очекуваните приливи и одливи на средства во следните шест месеци;

- Изворите на средствата од кои банката планира да обезбеди враќање на кредитот во крајна инстанца на денот на достасувањето.

Народната банка може да побара и други дополнителни податоци за состојбата на банката.

9. Народната банка врши проценка на состојбата на банката и одлучува за кредитот во крајна инстанца.

Одобрувањето на кредитот во крајна инстанца може да биде проследено со дополнителни мерки коишто Народната банка ги презема во случаите кога е доведена во опасност сигурноста и стабилноста на банката.

а. Кредит во крајна инстанца врз основа на обезбедување со должнички хартии од вредност, девизи и други средства за обезбедување

10. Должничките хартии од вредност коишто можат да се користат како обезбедување на кредитот во крајна инстанца се следниве:

- хартии од вредност издадени од Народната банка;
- државни хартии од вредност издадени од Република Македонија;
- хартии од вредност издадени од владите на земји-членки на ОЕЦД и Европската Унија и од мултилатерални развојни банки и меѓународни финансиски институции, со кредитен рејтинг од најмалку A-/A3 или истоветен долгорочен кредитен рејтинг, утврден од неколку меѓународно признати рејтинг-агенции.

Преостанатиот рок на достасување на должничките хартии од вредност треба да биде подолг од рокот на достасување на кредитот во крајна инстанца.

11. Одобрувањето на кредитот во крајна инстанца врз основа на обезбедување со должнички хартии од вредност се извршува преку репо-трансакции, во согласност со генералниот репо-договор или со залог на должнички хартии од вредност, во согласност со склучен договор за залог.

12. Износот на кредитот во крајна инстанца зависи од вредноста на понудените должнички хартии од вредност и соодветните коефициенти на покритие.

Коефициентите за покритие, утврдени според преостанатиот рок до достасување и видот на должничките хартии од вредност, се следниве:

Должнички хартии од вредност	до 3 месеци	над 3 до 6 месеци	над 6 до 12 месеци	над 12 месеци до 3 години	над 3 до 5 години	над 5 до 7 години	над 7 до 10 години
- хартии од вредност издадени од Народната банка							
- државни записи и континуирани државни обврзници издадени од Република Македонија	1,01	1,02	1,07	1,15			
(пазарна вредност на хартиите од вредност)							
- хартии од вредност издадени од Република Македонија за структурни потреби	1,01	1,02	1,07	1,15	1,20	1,30	1,40
(пазарна вредност на хартиите од вредност)							
- еврообврзници на Република Македонија	1,01	1,02	1,05	1,07	1,15		
(пазарна вредност на хартиите од вредност според информативните сервиси „Блумберг“ и „Ројтерс“)							
- хартии од вредност издадени од владите на земји-членки на ОЕЦД и ЕУ							
- хартии од вредност издадени од мултилатерални развојни банки и меѓународни финансиски институции							
(пазарна вредност на хартиите од вредност според информативните сервиси „Блумберг“ и „Ројтерс“)							

Според коефициентите на покритие, коишто ги објавува Европската централна банка

При утврдувањето на вредноста на хартиите од вредност во странска валута и на хартиите од вредност со валутна клаузула, се применува средниот курс од Курсната листа на Народната банка.

Народната банка ја следи вредноста на инструментите за обезбедување на редовна основа.

Доколку соодносот помеѓу вредноста на инструментите за обезбедување и паричните средства се намали под утврдените коефициенти на покритие, Народната банка има право да побара покритие во парични средства или во соодветни инструменти за обезбедување.

13. Порамнувањето на репо-трансакциите со хартии од вредност издадени од Народната банка и државни хартии од вредност издадени од Република Македонија се врши согласно со правилата и стандардите донесени од страна на Народната банка, и тоа:

- Правила за начинот и постапката за тргување и порамнување на трансакциите со хартии од вредност на пазарите преку шалтер,

- Стандард за намената и форматот на пораките во Системот на вкрстување,

- Стандард за намената и форматот на пораките во МИПС и

- Упатство за порамнување на трансакции со издадени благајнички записи.

Кај порамнувањето на репо-трансакциите со хартиите од вредност издадени од владите на земји-членки на ОЕЦД и Европската Унија, хартиите од вредност издадени од мултилатерални развојни банки и меѓународни финансиски институции, како и еврообврзниците на Република Македонија, Народната банка ги пренесува средствата врз основа на кредитот во крајна инстанца откако банката ќе ги пренесе хартиите од вредност на сметка на Народната банка.

14. Одобрувањето на кредитот во крајна инстанца врз основа на обезбедување со девизи се остварува преку склучување своп-трансакција.

На денот на одобрување на кредитот во крајна инстанца, Народната банка врши купување евра за денари со примена на спот-курс еднаков на котирањето куповен курс на Народната банка.

На денот на достасувањето на кредитот во крајна инстанца се извршува терминската трансакција, при што Народната банка продава евра за денари со примена на терминскиот курс, пресметан со додавање своп-поени на спот-курсот.

Своп-поените ги утврдува Народната банка врз основа на каматната стапка на кредитот во крајна инстанца.

15. Одобрувањето кредит во крајна инстанца врз основа на други средства за обезбедување, коишто Народната банка ќе ги оцени како прифатливи, се остварува откако банката ќе ја пренесе сопственоста на средствата за обезбедување или ќе ги заложува во корист на Народната банка.

Другите средства за обезбедување од ставот 1 на оваа точка се однесуваат на побарувања на банките од Народната банка, освен средствата за обезбедување предвидени согласно со точката 10, став 1, алинеја 1 од оваа одлука.

б. Кредит за ликвидност врз основа на гаранција од Република Македонија

16. Во услови на потенцијална финансиска криза или финансиска криза која може да ја загрози или ја загрозува стабилноста на финансискиот систем, Народната банка може да одобри кредит во крајна инстанца и врз основа на гаранција од Република Македонија.

Гаранцијата од Република Македонија треба да го обезбедува износот на кредитот во крајна инстанца, вклучително и каматата.

#### **IV. Враќање на кредитот во крајна инстанца и наплата на побарувањата**

17. На денот на достасување на кредитот во крајна инстанца, банката е должна да и го врати кредитот во крајна инстанца на Народната банка, заедно со каматата.

Банката може да го врати кредитот во крајна инстанца и пред рокот на достасување, без дополнителни трошоци за банката.

18. Доколку банката не го врати кредитот на денот на достасувањето, Народната банка ќе го наплати од средствата коишто се користат како обезбедување на кредитот.

#### **V. Завршни одредби**

19. Сите трошоци коишто ќе настанат во текот на постапката за одобрување и обезбедување на кредитот во крајна инстанца и при неговото остварување паѓаат на товар на банката.

20. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за краткорочен кредит за ликвидност во крајна инстанца О бр. 02-15/VIII-1/2004 од 21.10.2004 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2004).

21. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/IX-5/2011  
15 септември 2011 година  
Скопје

Гувернер и претседавач  
на Советот на Народната банка  
на Република Македонија,  
**Димитар Богов, с.р.**

#### **2851.**

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со член 19 став 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

#### **О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ МОНЕТАРНИ ОПЕРАЦИИ**

1. Со оваа одлука се утврдуваат инструментите за обезбедување, коишто ги користи Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) при спроведување на монетарните операции со банките и филијалите на странските банки (во понатамошниот текст: банките), за обезбедување или повлекување ликвидност на привремена и дефинитивна основа.

Инструментите од ставот 1 на оваа точка служат за заштита на Народната банка од кредитни, пазарни и ликвидносни ризици.

2. Инструменти за обезбедување при спроведување монетарни операции се висококвалитетни должнички хартии од вредност.

Народната банка користи должнички хартии од вредност чиј преостанат рок до достасување е подолг од рокот на достасување на монетарните операции.

Народната банка може да одлучи да не прифати должнички хартии од вредност кои имаат исплата на купонска камата за времетраење на монетарните операции.

3. Народната банка утврдува коефициенти на покритие, како сооднос помеѓу вредноста на инструментите за обезбедување и паричните средства.

Кај монетарните операции за обезбедување денарска ликвидност на привремена основа, вредноста на инструментите за обезбедување е повисока од одобрените парични средства.

Кај монетарните операции за повлекување денарска ликвидност на привремена основа, вредноста на инструментите за обезбедување е во висина на повлечените парични средства.

4. За времетраење на монетарните операции, Народната банка ја следи вредноста на инструментите за обезбедување на дневна основа.

Доколку соодносот помеѓу вредноста на инструментите за обезбедување и паричните средства се намали под утврдените коефициенти на покривање, Народната банка има право да побара покривање во парични средства или во соодветни инструменти за обезбедување.

Во спротивно, доколку соодносот помеѓу вредноста на инструментите за обезбедување и паричните средства се зголеми над утврдените коефициенти на покривање, Народната банка го враќа вишокот на обезбедувањето на барање на банката.

5. Хартиите од вредност коишто ги користи Народната банка како инструменти за обезбедување при спроведување на монетарните операции, како и коефициентите на покривање се утврдуваат во Листа на хартии од вредност за спроведување на монетарни операции, којашто ја донесува гувернерот.

Листата на хартии од вредност за спроведување на монетарни операции се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на Електронскиот систем на Народната банка за пазарни операции.

6. Со денот на започнувањето со примена на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на инструменти за обезбедување при спроведување на монетарни операции („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2005).

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.02.2012 година.

О.бр.02-15/IX-6/2011  
15 септември 2011 година  
Скопје

Гувернер и претседавач  
на Советот на Народната банка  
на Република Македонија,  
**Димитар Богов, с.р.**

## 2852.

Врз основа на точка 5 од Одлуката за утврдување на инструментите за обезбедување при спроведување монетарни операции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2011), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

### Л И С Т А НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНИ ОПЕРАЦИИ

1. Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) при спроведување на монетарните операции како инструменти за обезбедување ги користи следниве должнички хартии од вредност:

- хартии од вредност издадени од Народната банка;
- хартии од вредност издадени од Република Македонија преку редовни емисии, и
- хартии од вредност издадени од Република Македонија за структурни потреби.

2. Народната банка ги прифаќа хартиите од вредност од точка 1 од оваа Листа доколку се издадени на домашниот финансиски пазар и се регистрирани во депозитарот на хартии од вредност на Народната банка или во „Централниот депозитар на хартии од вредност“ АД - Скопје.

Народната банка може да примени квантитативни ограничувања при прифаќање на хартиите од вредност издадени од Република Македонија за структурни потреби, во зависност од обемот на тргување на секундарниот пазар со конкретната емисија во текот на последната година пред денот на спроведување на монетарната операција.

3. Народната банка ги вреднува хартиите од вредност според пазарните цени остварени на секундарниот пазар („Македонската берза на хартии од вредност“ АД Скопје и/или пазарите преку шалтер).

Под пазарна цена, во смисла на оваа листа, се подразбира просечната цена за конкретна хартија од вредност објавена од „Македонската берза на хартии од вредност“ АД Скопје или остварена на пазарите преку шалтер на последниот ден на тргувањето, кој му претходи на денот на вреднувањето.

Доколку не постои тргување со конкретната хартија од вредност на претходниот работен ден се користи последната објавена просечна/куповна цена.

4. Доколку со хартиите од вредност не се тргува на секундарниот пазар, Народната банка, при вреднувањето, ги користи остварените каматни стапки (просечна пондерирана или фиксна каматна стапка) на примарниот пазар од последната емисија со соодветна рочност.

5. Доколку последните остварени цени на примарниот или секундарниот пазар отстапуваат значително од тековните пазарни движења, Народната банка има право да утврди теоретска цена за вреднување со примена на соодветна методологија за вреднување.

6. При утврдување на вредноста на хартиите од вредност во странска валута и на хартиите од вредност со валутна клаузула, се применува средниот курс од Курсната листа на Народната банка на датумот на вреднувањето.

7. При спроведување на монетарни операции за обезбедување денарска ликвидност, Народната банка применува коефициенти на покривање на цената утврдена во согласност со точките 3, 4, 5 и 6 од оваа листа.

Коефициентите на покривање, разграничени според видот и преостанатиот рок до достасување на хартиите од вредност, изнесуваат:

Вид должнички хартии од вредност	Коефициенти на покривање							
	до 3 месеци	над 3 до 6 месеци	над 6 до 12 месеци	над 12 месеци до 3 години	над 3 до 5 години	над 5 до 7 години	над 7 до 10 години	над 10 години
Хартии од вредност издадени од Народната банка и Република Македонија преку редовни емисии	1.01	1.02	1.07	1.15				
Хартии од вредност издадени од Република Македонија за структурни потреби	1.01	1.02	1.07	1.15	1.20	1.30	1.40	

8. Износот на хартиите од вредност, кои се користат за обезбедување на одобрените парични средства, се пресметува по следнава формула:

$$\text{износ на хартии од вредност} = \frac{\text{одобри парични средства} * \text{коефициент на покривање}}{\text{цена на хартии од вредност}} * 100$$

9. По спроведување на монетарната операција, Народната банка врши секојдневно вреднување на инструментите за обезбедување во согласност со точките 3, 4, 5 и 6 од оваа листа.

Доколку настане изложеност како резултат на промена на пазарната цена остварена на секундарниот или примарниот пазар или теоретската цена утврдена од Народната банка, се упатува барање за покривање.

Народната банка применува минимален износ за барање на покривање во висина од 0,1% од одобрените парични средства.

10. Листата се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на Електронскиот систем на Народната банка за пазарни операции.

11. Со денот на започнувањето со примена на оваа листа престанува да важи Листата на хартии од вредност за спроведување на монетарни операции („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2005).

12. Оваа листа се применува од 01.02.2012 година.

Бр. 7530  
15 септември 2011 година  
Скопје

Гувернер,  
**Димитар Богов, с.р.**

**2853.**

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 68 став 1 точка 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009 и 67/2010), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

## **О Д Л У К А ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК НА БАНКИТЕ**

### **I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за управување со ликвидносниот ризик на банката која што опфаќа:

- систем на управување со ликвидносниот ризик;
- одржување соодветно ниво на ликвидност;
- начин и содржина на известувањето на Народната

банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка).

2. Под управување со ликвидносниот ризик, според оваа одлука, се подразбира управување со активата и пасивата така, што ќе се овозможи навремено и редовно плаќање на обврските, во нормални или во вонредни услови на работење на банката.

3. Ликвидносен ризик, според оваа одлука, е ризикот од тоа банката да не може да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.

### **II. СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК**

4. Банката е должна да воспостави систем за управување со ликвидносниот ризик којшто одговара на природата, обемот и сложеноста на финансиските активности коишто ги врши таа.

Системот од став 1 од оваа точка треба да ги опфаќа најмалку следниве компоненти:

- 1) Организациона структура за управување со ликвидносниот ризик;
- 2) Постапки и процедури на внатрешна контрола и ревизија;
- 3) Информативен систем;
- 4) Стрес-тестирање и
- 5) План за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови.

5. Банката е должна да има пишана политика и процедури со кои се дефинира начинот на поставеноста и/или спроведувањето на компонентите од точка 4 став 2 од оваа одлука.

Во случај кога, согласно со Законот за банките, банката е предмет на консолидирана супервизија, политиката за управување со ликвидносниот ризик го опфаќа и управувањето со ликвидносниот ризик на ниво на банкарската група.

Во случај кога банката е дел од група чиешто матично лице е со седиште надвор од Република Македонија, во политиката за управување со ликвидносниот ризик треба да се земат предвид и ограничувањата во меѓународниот трансфер на ликвидни средства, доколку такви ограничувања постојат.

#### **II.1 Организациона структура за управување со ликвидносниот ризик**

6. Соодветна организациона структура за управување со ликвидносниот ризик подразбира јасно дефини-

рани надлежности и одговорности на органите на банката, како и дефинирање на задачите и одговорностите на соодветните организациски делови во банката што се надлежни за следење на ликвидноста на банката и управување со ликвидносниот ризик.

7. Од аспект на управувањето со ликвидносниот ризик, Надзорниот одбор на банката:

- одобрува политика за управување со ликвидносниот ризик и го следи нејзиното спроведување, вклучувајќи и одобрување и следење на Планот за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови;
- ја разгледува соодветноста на донесената политика, најмалку на годишно ниво;
- ги разгледува извештаите за ликвидносниот ризик;
- ги одобрува лимитите на изложеност на ликвидносен ризик;
- ја следи ефикасноста на внатрешната контрола, како составен дел на системот за управување со ликвидносниот ризик.

8. Одборот за управување со ризици е одговорен за:

- воспоставување и следење на политиката за управување со ликвидносниот ризик и давање предлози за нејзино ревидирање;

- оценка на системот за управување со ликвидносниот ризик;
- анализа на извештаите за изложеноста на банката на ликвидносниот ризик и следење на активностите што се преземаат заради управување со овој ризик;
- одредување и редовно ревидирање на интерните ликвидносни показатели и на лимитите на изложеност на ликвидносен ризик;
- дефинирање евентуални исклучоци во однос на дефинираните лимити и назначување одговорност за одлучување за примената на тие исклучоци;
- ги воспоставува процедурите и начинот на вршење стрес-тестирање;

- други активности коишто е должен да ги врши согласно со Законот за банките и политиката за управување со ликвидносниот ризик.

9. Покрај Одборот за управување со ризици, банката може да има и посебен орган надлежен за управување со ликвидносниот ризик (во понатамошниот текст: посебниот орган) одговорен за оперативно спроведување на политиката за управување со ликвидносниот ризик, преку дневно следење и контрола на ликвидносниот ризик.

10. Управниот одбор и/или посебниот орган на банката, во согласност со Законот за банките и политиката за управување со ликвидносниот ризик, ги вршат најмалку следниве активности:

- воспоставување и спроведување соодветни процедури за управување со ликвидносниот ризик;
- воспоставување и одржување на ефикасноста на системот за мерење, следење, контрола и известување на/за ликвидноста по одделни валути коишто имаат значајно влијание врз целокупната ликвидност на банката и следење на рочната структура на активата и пасивата во денари и во девизи;
- обезбедување услови за следење на политиката за управување со ликвидносниот ризик;
- воспоставување соодветен систем за известување на Надзорниот одбор и Одборот за управување со ризици во врска со евентуалните надминувања на пропишаните лимити на изложеност на ликвидносен ризик;
- дефинирање на финансиските инструменти за управување со ликвидносниот ризик;
- воспоставување процедури за утврдување и следење на стабилноста на депозитите;
- воспоставување процедура за оценка на влијанието на новите производи врз изложеноста на ликвидносен ризик;

- следење на потенцијалните обврски и изложеноста врз основа на вонбилансното работење на банката.

## II.2 Постапки и процедури на внатрешна контрола и ревизија

11. Банката е должна да има соодветни постапки на внатрешна контрола коишто ќе овозможат интегрираност на процесот на управување со ликвидносниот ризик во севкупниот процес на управување со сите ризици. Внатрешната контрола на управувањето со ликвидносниот ризик е составен дел на целокупниот систем на внатрешна контрола, воспоставен на ниво на целата банка.

За потребите на системот на внатрешната контрола на изложеноста на ликвидносен ризик, банката е должна да воспостави:

- лимити за одобрување на паричните текови над одреден износ и следење на почитувањето на пропишаните лимити;
- известување за евентуалното надминување на лимитите од алинеја 1 од овој став;
- редовна проверка на податоците и информациите коишто се користат при утврдувањето на ликвидноста на банката.

12. Внатрешната ревизија на управувањето со ликвидносниот ризик и на системот на внатрешна контрола на изложеноста на ликвидносен ризик е составен дел на годишниот план на Службата за внатрешна ревизија.

## II.3 Информативен систем

13. Банката воспоставува информативен систем којшто ќе овозможи навремено и постојано мерење, следење, контрола и известување во процесот на одлучување при управувањето со ликвидносниот ризик.

14. Информативниот систем треба да овозможи најмалку:

- мерење и следење на ликвидноста на банката и ликвидносниот ризик на дневна основа и во точно определени временски периоди;
- мерење и следење на ликвидноста на банката за одделна странска валута којашто има значајно влијание врз целокупната ликвидност на банката, на индивидуална и на агрегатна основа;
- следење на почитувањето на воспоставените лимити на изложеност на ликвидносен ризик;
- обезбедување податоци за утврдување ликвидносни показатели и изготвување извештајни форми за потребите на органите на банката и сите останати лица коишто се вклучени во процесот на управување со ликвидносниот ризик;
- анализа на движењата во депозитната база и утврдување и следење на стабилноста на депозитите;
- спроведување стрес-тестирање.

## II.4 Стрес-тестирање на ликвидноста

15. Банката е должна, најмалку на годишна основа, да врши тестирање на ликвидноста во различни услови - стрес-сценарија, за да се утврди нивното влијание врз ликвидноста на банката, да се подготви банката за работа во вонредни услови, да се оценат можностите за раст на банката или да се утврди најдобриот извор за финансирање на новите активности/производи.

16. Стрес-тестирањето претставува техника на управување со ризик што се користи за проценка на потенцијалното влијание на еден или повеќе внатрешни или надворешни фактори на ризик врз финансиската состојба и/или ликвидноста на банката.

17. Стрес-тестирањето опфаќа сценарија коишто се специфични за банката (внатрешни фактори) и сценарија коишто произлегуваат од пазарните услови во кои работи банката (надворешни фактори).

18. Сценаријата коишто се специфични за банката треба да ги опфатат најмалку: значителното намалување на депозитната база, намалувањето на кредитната способност на банката, намалувањето на квалитетот на нејзиното кредитно портфолио, значителното реализирање на потенцијалните обврски на банката, при што се зема предвид и влијанието на сите позиции каде што е дадена можност за предвремено повлекување или отплата.

Сценаријата коишто произлегуваат од пазарните услови се однесуваат на промените во макроекономското опкружување и/или на нарушувања во функционирањето на пазарот/пазарите на кои работи банката: промените во каматните стапки или другите пазарни цени, промените во стапката на инфлација, генералната ограниченост на пристапот до одделни видови пазари и/или извори на средства, вклучувајќи ја и целосната недостапност на одделните извори на средства коишто се од особено значење за ликвидноста на банката.

Покрај стрес-тестирањето на одделните сценарија, банката е должна да врши тестирање на ликвидноста со примена на комбинација на сценаријата од став 1 и 2 од оваа точка.

19. Банката е должна да го дефинира начинот на вршење стрес-тестирање, како и претпоставките врз коишто ќе се заснова тоа тестирање, што вклучува:

- спроведување и анализа на различните стрес-сценарија и фреквентноста на нивното спроведување;
- стрес-тестирање во редовни (нормални) услови на работење и стрес-тестирање во вонредни услови на работење;
- активности коишто треба да ги преземе посебниот орган или Управниот одбор во зависност од добиените резултати од тестирањето;
- начин на известување на Надзорниот одбор и Одборот за управување со ризици за резултатите од тестирањето.

Банката е должна да врши документирање и ревидирање на претпоставките коишто ги користи при стрес-тестирањето, документирање на добиените резултати, како и документирање на активностите коишто биле преземени од страна на соодветните органи врз основа на тие резултати.

## II.5 План за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови

20. Банката е должна да развие План за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови (во понатамошниот текст: Планот).

21. Планот содржи:

- јасна поделба на задачите, надлежностите, одговорностите и одлучувањето во врска со примената на Планот;
- показатели за рано предупредување за настанување вонредни услови, како и одредување на лицата во банката коишто се одговорни за следење и известување во врска со овие показатели;
- дефинирање на вонредните услови за коишто ќе се применува Планот;
- дефинирање на активностите што треба да се преземат и утврдување на можните извори на средства, нивната големина и приоритет на користење во различни услови, како и дефинирање на временскиот период во кој треба да се преземат дефинираните активности;

- утврдување на начинот на комуникација со главните депоненти, деловните партнери, други клиенти и јавноста во вонредни услови;

- податоци за контакт на лицата што се одговорни за спроведување на Планот.

22. Банката е должна да врши периодично ревизирање на Планот за да се земат предвид промените во внатрешните и надворешните услови на работењето на банката.

### III. СООДВЕТНА ЛИКВИДНОСТ

23. Заради одржување соодветно ниво на ликвидност, банката е должна најмалку:

1) да ги планира и да ги следи приливите и одливите на парични средства;

2) да воспоставува и да одржува соодветна рочна структура на активата (побарувањата) и пасивата (обврските) на банката;

3) да ги следи изворите на средства и нивната концентрација;

4) да ги одржува стапките на ликвидност пропишани со оваа одлука; и

5) да утврди и да следи интерни ликвидносни показатели.

#### III. 1 Планирање и следење на приливите и одливите на паричните средства

24. Банката е должна да ги планира и да ги следи приливите и одливите на паричните средства. Планирањето треба да ги вклучи сите видови тековни и идни (очекувани) приливи и одливи на парични средства, вклучувајќи ги и приливите и одливите врз основа на вонбилансните позиции на банката.

25. Како очекувани приливи на парични средства се сметаат приливите врз основа на сите видови депозити, наплата на кредити, продажба на хартии од вредност, користење меѓубанкарски позајмици, приливи врз основа на вонбилансни позиции, приливи врз основа на финансиски деривати, како и сите други приливи со висок степен на сигурност.

26. Како очекувани одливи на парични средства се сметаат одливите врз основа на одобрени кредити, купени хартии од вредност, давање меѓубанкарски позајмици, исплаќање депозити, одливи врз основа на вонбилансни позиции, одливи врз основа на финансиски деривати, како и сите други одливи коишто се очекува да настанат во периодот.

#### III. 2 Воспоставување и одржување соодветна рочна структура

27. Банката е должна да ја следи рочната структура на активата и пасивата, од аспект на усогласеноста на активните и пасивните позиции според нивната договорна преостаната рочност.

За следење на рочната усогласеност, банката ги распоредува приливите и одливите по одделни активни и пасивни позиции во соодветни временски периоди, и тоа: до седум дена, од седум дена до еден месец, од еден до три месеци, од три до шест месеци и од шест до дванаесет месеци. Во рочната структура се вклучуваат и приливите и одливите на банката врз основа на вонбилансните позиции и на финансиските деривати.

Под договорна преостаната рочност на поединечните побарувања и обврски, според оваа одлука, се подразбира преостанатиот период до нивната фактичка договорна рочност.

28. Покрај следењето на рочната структура преку договорната преостаната рочност, банката е должна да ја утврдува рочноста на побарувањата и обврските и преку утврдување и следење на нивната очекувана преостаната рочност.

Банката ја утврдува очекуваната преостаната рочност со користење соодветни претпоставки (во понатамошниот текст: претпоставките) за големината на паричните приливи и одливи во одделни временски периоди коишто ја земаат предвид веројатноста за настанување на одреден паричен прилив или одлив (пр. веројатност за наплата на побарувањата на банката во роките на достасување, веројатност за нивото на депозити коишто нема да бидат повлечени во рокот на нивното достасување и слично).

29. Заради соодветно утврдување на очекуваната преостаната рочност, банката е должна да ги исполнува најмалку следниве услови:

- да го пропише користењето на претпоставките во политиката за управување со ликвидносниот ризик;

- да располага со соодветна база на податоци за движењето и износот на одделните видови парични приливи и одливи, врз чија основа се утврдени соодветните претпоставки;

- базата на податоци за движењето и износот на паричните приливи, односно одливи мора да содржи временска серија од најмалку пет години. По исклучок, банка којашто е основана и работи помалку од пет години е должна да има база на податоци којашто го опфаќа целиот период на нејзиното работење;

- претпоставките го земаат предвид цикличниот и сезонскиот карактер на одделните видови приливи, односно одливи;

- да врши редовно ревизирање на утврдените претпоставки заради нивното приспособување на моменталните внатрешни и надворешни услови.

За потребите на оваа одлука, банката може да ги групира одделните видови парични приливи или одливи според категоријата на клиентот, рочноста, валутата, секторот на којшто припаѓа клиентот и слично.

Банката е должна, во политиката за управување со ликвидносниот ризик, да го утврди начинот на групирање на одделните видови парични приливи и одливи.

30. Банката е должна до Народната банка, да ги достави претпоставките врз чија основа ја одредува очекуваната преостаната рочност, како и да достави доказ за исполнување на условите предвидени во точка 29 од оваа одлука.

31. Во зависност од системот за управување со ликвидносниот ризик и нивото на ликвидност, а заради соодветно утврдување на очекуваната преостаната рочност, Народната банка може да побара од банката да применува поинакви претпоставки или да пропише корективни фактори коишто банката е должна да ги почитува при изработката и следењето на рочната структура на активата и пасивата.

#### III. 3 Следење на изворите на средства и нивната концентрација

32. Следењето на изворите на средства и нивната концентрација треба да вклучи:

- воспоставување и одржување редовни контакти со најголемите депоненти, кореспондентните банки и другите значајни клиенти и деловни партнери;

- утврдување на степенот на стабилност на одделните видови депозити, имајќи ги предвид карактеристиките на депонентот и на депозитот;

- следење на диверзифицираноста на изворите на средства;

- утврдување и следење на движењата кај останатите извори на средства.

33. Заради воспоставување соодветен систем за следење на своите извори на средства, банката е должна да го следи учеството на депозитите на најголемите депоненти и лицата поврзани со нив во нејзините вкупни депозити.

Како најголеми депоненти се сметаат дваесетте депоненти на банката, коишто имаат најголемо учество на просечниот износ на нивните депозити, во просечниот износ на вкупните депозити на банката.

За потребите на оваа одлука, банката е должна да го утврдува и следи нивото на концентрација кај трансакциските сметки и депозитите по видување. Нивото на концентрација го претставува односот помеѓу просечниот износ на депозитите по видување и трансакциските сметки на дваесетте депоненти на банката со најголемо учество во просечниот износ на вкупните депозити (по видување и трансакциски сметки и вкупниот просечен износ на депозитите по видување и трансакциските сметки на банката).

### III.4 Стапки на ликвидност

34. Заради одржување соодветно ниво на ликвидност, банката е должна да ги пресметува и да ги одржува следниве стапки на ликвидност:

- стапка на ликвидност до 30 дена како однос меѓу средствата и обврските коишто достасуваат во следните 30 дена;

- стапка на ликвидност до 180 дена како однос меѓу средствата и обврските коишто достасуваат во следните 180 дена.

Стапките на ликвидност од ставот 1 од оваа точка мора да бидат најмалку еднакви на 1 (во понатамошниот текст: минимално ниво).

35. Доколку банката не го одржува минималното ниво, таа е должна, заедно со извештајот од точка 43 став 1 од оваа одлука, да достави писмено образложение до Народната банка за причините коишто довеле до настанатото пречекорување, како и да ги наведе мерките за достигнување на минималното ниво.

Народната банка може да и наложи соодветни мерки за усогласување, во определен временски рок, на банката којашто не го одржува минималното ниво.

36. При пресметката на стапката на ликвидност до 30 дена, банката ги вклучува следниве позиции:

#### а) Активни позиции:

- средствата кај Народната банка, вклучувајќи го и делот од задолжителната резерва којшто може да го користи банката;

- должничките инструменти издадени од Народната банка;

- други парични средства и парични еквиваленти;

- хартиите од вредност или средствата коишто Народната банка ги прифаќа како инструменти за обезбедување при спроведувањето на монетарните операции;

- кредитите, каматите, провизиите и другите побарувања (со исклучок на побарувањата врз основа на хартии од вредност) од финансиските и нефинансиските лица коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“, коишто достасуваат во следните 30 дена. Во оваа

позиција не се вклучуваат изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“, чијшто рок на достасување е продолжен два или повеќе пати;

- хартиите од вредност коишто се чуваат за тргување, се расположливи за продажба или се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање и коишто припаѓаат на ликвидно ниво 1 (според правилата на Македонската берза за рангирање на хартиите од вредност според критериумот: просечен дневен промет и просечен дневен број трансакции);

- хартии од вредност коишто се чуваат за тргување и се расположливи за продажба, со исклучок на хартиите од вредност од алинеја 6 од оваа потточка, на кои, согласно со методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, им е доделен пондер на ризичност од најмногу 20%;

- финансиските средства што се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање, со исклучок на хартиите од вредност од алинеја 6 од оваа потточка и дериватите за тргување, вградените деривати и дериватите што се чуваат за управување со ризик, на кои, согласно со методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, им е доделен пондер на ризичност од најмногу 20%;

- должничките инструменти што се чуваат до достасување, коишто достасуваат во следните 30 дена и на кои, согласно со методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, им е доделен пондер на ризичност од најмногу 20%;

- гаранциите, акредитивите и терминските трансакции коишто значат потенцијален прилив за банката и достасуваат во следните 30 дена, со исклучок на вонбилансните ставки коишто се поврзани со одредени активни билансни позиции;

#### б) Пасивни позиции:

- трансакциските сметки и депозитите по видување, во износ определен согласно со точка 38 од оваа одлука;

- финансиските обврски по објективна вредност преку билансот на успех (со исклучок на дериватите за тргување, вградените деривати и дериватите коишто се чуваат за управување со ризик);

- 80% од орочените депозити коишто достасуваат во следните 30 дена,

- сите останати билансни пасивни позиции коишто достасуваат во следните 30 дена;

- 15% од одобрените пречекорувања на трансакциските сметки и кредитните картички;

- сите термински трансакции, отворени непокриени акредитиви, неотповикливи рамковни кредити, гаранции и други вонбилансни ставки класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“, коишто достасуваат во следните 30 дена. Како други вонбилансни ставки не се сметаат покриените гаранции и акредитиви, без условно отповикливите рамковни кредити и ставките коишто се опфатени во претходната позиција.

По исклучок на став 1 од оваа точка, банката не може да ги земе предвид активните позиции со кои банката не може слободно да располага (пр. позиции коишто служат како обезбедување на обврски на други лица; позиции што служат како покритие по преземена обврска на банката, кога позицијата што се обезбедува и позицијата којашто служи како обезбедување се со различна рочност; позиции за кои се води судски спор и слично).



37. При пресметката на стапката на ликвидност до 180 дена, банката ги вклучува следниве позиции:

- а) Активни позиции:
- средствата кај Народната банка, вклучувајќи го и делот од задолжителната резерва којшто може да го користи банката;
  - должничките инструменти издадени од Народната банка;
  - други парични средства и парични еквиваленти;
  - хартиите од вредност или средствата коишто Народната банка ги прифаќа како инструменти за обезбедување при спроведувањето на монетарните операции,
  - кредитите, каматите, провизиите и другите побарувања (со исклучок на побарувањата врз основа на хартии од вредност) од финансиските и нефинансиските лица коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“, коишто достасуваат во следните 180 дена. Во оваа позиција не се вклучуваат изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“, чијшто рок на достасување е продолжен два или повеќе пати;
  - хартиите од вредност коишто се чуваат за тргување, се расположливи за продажба или се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање и коишто припаѓаат на ликвидно ниво 1 (според правилата на Македонската берза за рангирање на хартиите од вредност според критериумот: просечен дневен промет и просечен број трансакции);
  - хартии од вредност коишто се чуваат за тргување и се расположливи за продажба, со исклучок на хартиите од вредност од алинеја 6 од оваа потточка, на кои, согласно со методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, им е доделен пондер на ризичност од најмногу 20%;
  - финансиските средства што се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање, со исклучок на хартиите од вредност од алинеја 6 од оваа потточка и дериватите за тргување, вградените деривати и дериватите што се чуваат за управување со ризик, на кои, согласно со методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, им е доделен пондер на ризичност од најмногу 20%;
  - должничките инструменти што се чуваат до достасување, коишто достасуваат во следните 180 дена и на кои, согласно со методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, им е доделен пондер на ризичност од најмногу 20%;
  - гаранциите, акредитивите и терминските трансакции коишто значат потенцијален прилив за банката и достасуваат во следните 180 дена, со исклучок на вонбилансните ставки коишто се поврзани со одредени активни билансни позиции;
- б) Пасивни позиции:
- трансакциските сметки и депозитите по видување, во износ определен согласно со точка 39 од оваа одлука,
  - финансиските обврски по објективна вредност преку билансот на успех (со исклучок на дериватите за

тргување, вградените деривати и дериватите коишто се чуваат за управување со ризик);

- 80% од орочените депозити коишто достасуваат во следните 180 дена;
- сите останати билансни пасивни позиции коишто достасуваат во следните 180 дена;
- 20% од одобрените пречекорувања на трансакциските сметки и кредитните картички;
- сите термински трансакции, отворени непокриени акредитиви, неотповикливи рамковни кредити, гаранции и други вонбилансни ставки класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“, коишто достасуваат во следните 180 дена. Како други вонбилансни ставки не се сметаат покриените гаранции и акредитиви, безусловно отповикливите рамковни кредити и ставките коишто се опфатени во претходната позиција.

По исклучок на став 1 од оваа точка, банката не може да ги земе предвид активните позиции со кои банката не може слободно да располага (пр. позиции коишто служат како обезбедување на обврски на други лица; позиции коишто служат како покрите по преземена обврска на банката, кога позицијата што се обезбедува и позицијата којашто служи како обезбедување се со различна рочност; позиции за кои се води судски спор и слично).

38. При утврдување на стапката на ликвидност до 30 дена, банката ги вклучува трансакциските сметки и депозитите по видување во износ од:

- 30%, доколку нивото на концентрација, утврдено согласно со точка 33 став 3 од оваа одлука, не надминува 30%;
- 35%, доколку нивото на концентрација, утврдено согласно со точка 33 став 3 од оваа одлука, изнесува над 30%, но не надминува 50%;
- 40%, доколку нивото на концентрација, утврдено согласно со точка 33 став 3 од оваа одлука, надминува 50%.

39. При утврдување на стапката на ликвидност до 180 дена, банката ги вклучува трансакциските сметки и депозитите по видување во износ од:

- 40%, доколку нивото на концентрација, утврдено согласно со точка 33 став 3 од оваа одлука, не надминува 30%;
- 45%, доколку нивото на концентрација, утврдено согласно со точка 33 став 3 од оваа одлука, изнесува над 30%, но не надминува 50%;
- 50%, доколку нивото на концентрација, утврдено согласно со точка 33 став 3 од оваа одлука, надминува 50%.

40. Доколку Народната банка утврди дека банката нема воспоставено или не применува соодветен систем за управување со ликвидносниот ризик, во согласност со оваа одлука, може да пропише и поинакви пондери на вклучување на одделните позиции во пресметката на стапките на ликвидност, од пондерите предвидени во точките 36 и 37 на оваа одлука.

41. Стапките на ликвидност од точка 34 на оваа одлука се утврдуваат на крајот на секој месец како просек на дневните состојби на позициите коишто се вклучуваат во нивното утврдување, за секој работен ден во месецот.



пропишана од страна на Народната банка, се дел од дополнителниот капитал I и II на банката, односно штедилницата.

3. Банките се должни да ја известат Народната банка за состојбите на обврските, коишто ја сочинуваат основата за задолжителната резерва, за секој ден од календарскиот месец, најдоцна до последниот работен ден пред почетокот на периодот на исполнувањето.

Штедилниците се должни да ја известат Народната банка за состојбите на обврските, коишто ја сочинуваат основата за задолжителната резерва, за секој ден од последниот календарски месец во кварталот, најдоцна до последниот работен ден пред почетокот на периодот на исполнувањето.

Обврските во странска валута, за секој ден од календарскиот месец, се изразуваат во денари со примена на средниот курс на Народната банка, којшто важи на последниот ден од календарскиот месец.

Банките го вршат известувањето од став 1 на оваа точка преку Електронскиот систем на Народната банка за задолжителната резерва (во понатамошниот текст: Електронскиот систем). Начинот на користење на Електронскиот систем е опишан во „Технички инструкции за работа со Електронскиот систем на Народната банка за задолжителната резерва“.

Штедилниците го доставуваат известувањето од став 2 на оваа точка по пошта на образец - прилог 3, којшто е составен дел на оваа одлука.

4. Основата за задолжителната резерва на банките за одреден период на исполнување се пресметува како просек од обврските за секој ден од календарскиот месец што му претходи на периодот на исполнување. Просекот од обврските во странска валута се изразува и во евра, со примена на средниот курс на Народната банка, којшто важи на последниот ден од календарскиот месец.

Основата за задолжителната резерва на штедилниците за три последователни периоди на исполнување се пресметува како просек од обврските за секој ден од последниот календарски месец во кварталот што му претходи на првиот од трите периоди на исполнување.

#### **Стапка на задолжителната резерва**

5. Стапката на задолжителната резерва за банките изнесува:

- 10% за обврски во домашна валута;
- 20% за обврски во домашна валута со валутна клаузула;
- 13% за обврски во странска валута.

По исклучок на став 1 од оваа точка, стапката на задолжителната резерва изнесува 0% за:

- обврски кон физички лица во домашна валута, во домашна валута со валутна клаузула и во странска валута со договорна рочност над две години;
- обврски по репо-трансакции во домашна валута.

На депозитите, кои спаѓаат во обврските од став 2 алинеја 1 од оваа точка, се применува стапката на за-

должителна резерва од 0% доколку согласно со договорните услови:

- не постои можност за предвременно повлекување на депозитот од страна на физичкото лице пред истекот на договорниот рок на орочување; или

- е предвидено предвременно повлекување на депозитот пред истекот на договорниот рок на орочување со раскинување на договорот во целост и пресметување камата со примена на каматна стапка којашто не е повисока од 1/4 од важечката каматна стапка на депозитот, за периодот од датумот на орочување/преорочување до датумот на повлекување на депозитот.

6. Стапката на задолжителната резерва за штедилниците изнесува 2,5%.

#### **Пресметка на задолжителната резерва**

7. Задолжителната резерва на банките во денари се пресметува како збир од:

- износот добиен со примена на стапките од точка 5 став 1 алинеја 1 и став 2 на основата од обврските во домашна валута;

- износот добиен со примена на стапките од точка 5 став 1 алинеја 2 и став 2 алинеја 1 на основата од обврските во домашна валута со валутна клаузула; и

- 23% од износот добиен со примена на стапките од точка 5 став 1 алинеја 3 и став 2 алинеја 1 на основата од обврските во странска валута.

8. Задолжителната резерва на банките во странска валута изнесува 77% од износот добиен со примена на стапките од точка 5 став 1 алинеја 3 и став 2 алинеја 1 на основата од обврските во странска валута.

9. Банката ја потврдува пресметаната задолжителна резерва преку Електронскиот систем најдоцна еден работен ден пред почетокот на периодот на исполнување на задолжителната резерва. Доколку банката не ја потврди пресметката во предвидениот рок, задолжителната резерва утврдена за тој период на исполнување е конечна.

10. Задолжителната резерва на штедилниците се пресметува со примена на стапката од точка 6 на основата за задолжителна резерва.

#### **Исполнување на задолжителната резерва**

11. Банката ја исполнува задолжителната резерва во денари доколку просечната дневна состојба на сметката на банката кај Народната банка за периодот на исполнување е најмалку еднаква на пресметаната задолжителна резерва, согласно со точка 7 од оваа одлука.

На дневна основа, банката може целосно да ја користи задолжителната резерва во денари.

12. Банката ја исполнува задолжителната резерва во евра доколку дневната состојба на издвоените средства на банката на девизна сметка на Народната банка во странство е најмалку еднаква на пресметаната задолжителна резерва, согласно со точка 8 од оваа одлука.

13. Штедилницата ја исполнува задолжителната резерва во денари доколку дневната состојба на издвоените средства на штедилницата на посебната сметка за задолжителната резерва во Народната банка е најмалку еднаква на пресметаната задолжителна резерва, согласно со точка 10 од оваа одлука.

14. Народната банка го утврдува периодот на исполнување на задолжителната резерва во денари и во евра, за банките и штедилниците, во индикативен календар на периоди на исполнување на задолжителната резерва за тековната година.

Календарот се објавува најмалку еден месец пред почетокот на тековната година на интернет-страницата на Народната банка.

#### Надомест на задолжителната резерва

15. Стапката на надомест на задолжителната резерва во денари изнесува 1,00% на годишно ниво.

Стапката на надомест на задолжителната резерва во евра изнесува 0,10% на годишно ниво.

16. Народната банка го пресметува надоместот на исполнетата задолжителна резерва најмногу до висината на задолжителната резерва, согласно со точка 7, 8 и 10 од оваа одлука, со примена на следнава формула:

$$N = \frac{ZR \cdot n \cdot d}{100 \cdot 360}$$

каде што:

N - надомест на задолжителната резерва за периодот на исполнување

ZR - износ на исполнетата задолжителна резерва

n - стапка на надомест

d - број на денови во периодот на исполнување

Надоместот се плаќа по истекот на периодот на исполнување.

17. Доколку Народната банка утврди дека задолжителната резерва на банка или штедилница за одреден период на исполнување е пониска од задолжителната резерва пресметана согласно со точките 7, 8 или 10, заради погрешни податоци за основата за задолжителна резерва, банката односно штедилницата е должна да издвои фиксен износ во висина на оваа разлика на посебна сметка на Народната банка во времетраење за конкретниот период на исполнување. Народната банка не плаќа надомест на издвоениот износ.

Доколку Народната банка утврди дека задолжителната резерва на банка или штедилница за одреден период на исполнување е повисока од задолжителната резерва пресметана согласно со точките 7, 8 или 10, заради погрешни податоци за основата за задолжителна резерва, банката односно штедилницата е должна да го врати исплатениот надомест пресметан на износот во висина на оваа разлика, во рок од осум дена од денот на настанувањето на обврската.

#### Казнени одредби

18. Народната банка пресметува и наплаќа казнена камата за неисполнување на задолжителната резерва од страна на банките и штедилниците.

Банките и штедилниците се должни да ја платат казнената камата во рок од осум дена од денот на настанувањето на обврската.

Народната банка може да преземе и други мерки во случај на непочитување на одредбите од оваа одлука.

#### Задолжителна резерва при статусни промени и одземање дозвола на банка/штедилница

19. Народната банка може да исклучи банка/штедилница од исполнувањето на задолжителната резерва од првиот ден на периодот на исполнување, доколку на банката/штедилницата и е одземена дозволата за исполнување и работење во текот на тој период.

20. Во случај на спојување или присоединување на банки во текот на периодот на исполнување, задолжителната резерва се пренесува на новата банка, односно на банката којашто продолжува да работи. Исполнувањето на задолжителната резерва претставува збир на исполнувањето на задолжителната резерва на банките коишто се спојуваат или се присоединуваат.

21. Во случај на поделба на банка во текот на периодот на исполнување, задолжителната резерва се пренесува на новите банки. Секоја банка презема дел од задолжителната резерва што претставува соодветен сооднос од вкупната основа за задолжителната резерва на банката што е поделена. Истиот сооднос се применува и при исполнувањето на задолжителната резерва.

22. Во случај на спојување на штедилници заради формирање банка, присоединување на штедилници кон банка или преобразба на штедилница во банка во текот на периодот на исполнување, задолжителната резерва на штедилниците за тековниот период на исполнување се пренесува во еднаков износ на новата банка, односно на банката којашто продолжува да работи. Задолжителната резерва до крајот на тековниот период се исполнува на просечно ниво.

#### Завршни одредби

23. Со денот на започнувањето со примена на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за задолжителна резерва („Службен весник на Република Македонија" бр. 66/2009 и бр. 126/2009).

24. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 11.01.2012 година.

О.бр.02-15/IX-8/2011  
15 септември 2011 година  
Скопје

Гувернер и претседавач  
на Советот на Народната банка  
на Република Македонија,  
Димитар Богов, с.р.

**ПРИЛОГ 1**

Листа на обврски во домашна валута:

**Обврски кон добавувачите и други обврски**

2249 Добиени аванси во денари - Добиени аванси за други намени

**Тековни сметки во денари**

800 Нефинансиски друштва  
801 Држава  
802 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата  
8053 Финансиски друштва - Осигурителни друштва  
8054 Финансиски друштва - Пензиски фондови  
8055 Финансиски друштва - Други финансиски друштва  
807 Домаќинства  
808 Нерезиденти  
809 Ограничени тековни сметки

**Депозити по видување во денари**

810 Нефинансиски друштва  
811 Држава  
812 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата  
8153 Финансиски друштва - Осигурителни друштва  
8154 Финансиски друштва - Пензиски фондови  
8155 Финансиски друштва - Други финансиски друштва  
817 Домаќинства  
818 Нерезиденти  
819 Ограничени депозити по видување

**Орочени депозити во денари**

820 Нефинансиски друштва\*  
821 Држава\*  
822 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата\*  
8253 Финансиски друштва - Осигурителни друштва\*  
8254 Финансиски друштва - Пензиски фондови \*  
8255 Финансиски друштва - Други финансиски друштва\*  
827 Домаќинства\*  
828 Нерезиденти\*

**Обврски врз основа на издадени хартии од вредност во денари и во денари со валутна клаузула**

830 Издадени должнички хартии од вредност во денари  
831 Издадени должнички хартии од вредност во денари со валутна клаузула

**Обврски врз основа на кредити во денари**

840 Нефинансиски друштва\*  
841 Држава\*  
842 Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата\*  
8453 Финансиски друштва - Осигурителни друштва\*  
8454 Финансиски друштва - Пензиски фондови\*  
8455 Финансиски друштва - Други финансиски друштва\*  
848 Нерезиденти \*

**Орочени депозити и депозити по видување во денари со валутна клаузула**

- 860 Нефинансиски друштва\*
- 861 Држава\*
- 862 Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата\*
- 8653 Финансиски друштва - Осигурителни друштва\*
- 8654 Финансиски друштва - Пензиски фондови \*
- 8655 Финансиски друштва - Други финансиски друштва\*
- 867 Домаќинства\*
- 868 Нерезиденти\*

**Обврски по кредити во денари со валутна клаузула**

- 870 Нефинансиски друштва\*
- 871 Држава\*
- 872 Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата\*
- 8753 Финансиски друштва - Осигурителни друштва\*
- 8754 Финансиски друштва - Пензиски фондови \*
- 8755 Финансиски друштва - Други финансиски друштва\*
- 878 Нерезиденти\*

**Финансиски лизинг во денари и во денари во валутна клаузула**

- 880 Нефинансиски друштва
- 8853 Финансиски друштва - Осигурителни друштва
- 8854 Финансиски друштва - Пензиски фондови
- 8855 Финансиски друштва - Други финансиски друштва
- 888 Нерезиденти
- 8890 Финансиски лизинг во денари со валутна клаузула - Нефинансиски друштва
- 88953 Финансиски лизинг во денари со валутна клаузула - Финансиски друштва - Осигурителни друштва
- 88954 Финансиски лизинг во денари со валутна клаузула - Финансиски друштва - Пензиски фондови
- 88955 Финансиски лизинг во денари со валутна клаузула - Финансиски друштва - Други финансиски друштва
- 8898 Финансиски лизинг во денари со валутна клаузула - Нерезиденти

\*Со исклучок на сметките за акумулирана амортизација.

**ПРИЛОГ 2**

Листа на обврски во странска валута:

- Обврски кон добавувачите и други обврски**
- 2250 Добиени аванси во странска валута - Добиени аванси во странска валута од странски банки
- 2259 Добиени аванси во странска валута - Останати добиени аванси во странска валута
- Пресметани расходи, разграничени приходи и времени сметки**
- 295 Други трансакциски сметки
- Тековни сметки во странска валута**
- 700 Нефинансиски друштва
- 701 Држава
- 702 Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата
- 70511 Финансиски друштва - Банки - Лоро покриени акредитиви и гаранции во странска валута
- 70512 Финансиски друштва - Банки - Покритија по чекови и кредитни писма во странска валута
- 7053 Финансиски друштва - Осигурителни друштва
- 7054 Финансиски друштва - Пензиски фондови
- 7055 Финансиски друштва - Други финансиски друштва
- 707 Домаќинства
- 708 Нерезиденти
- 709 Ограничени тековни сметки во странска валута
- Специјални сметки во странска валута**
- 712 Специјални сметки на правните субјекти во странска валута
- 719 Други средства на правните лица во странска валута
- Депозити во странска валута**
- 720 Нефинансиски друштва\*
- 721 Држава\*
- 722 Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата\*
- 7253 Финансиски друштва - Осигурителни друштва\*
- 7254 Финансиски друштва - Пензиски фондови\*
- 7255 Финансиски друштва - Други финансиски друштва\*
- 727 Домаќинства\*
- 728 Нерезиденти\*
- 73 **Обврски врз основа на издадени хартии од вредност во странска валута**
- Обврски врз основа на кредити во странска валута**
- 7401 Резиденти - Држава\*
- 74051 Резиденти - Финансиски друштва - Останати финансиски друштва\*
- 7409 Резиденти - Останати сектори\*
- 748 Нерезиденти\*
- Финансиски лизинг во странска валута**
- 780 Нефинансиски друштва
- 7853 Финансиски друштва - Осигурителни друштва
- 7854 Финансиски друштва - Пензиски фондови
- 7855 Финансиски друштва - Други финансиски друштва
- 788 Нерезиденти

\*Со исклучок на сметките за акумулирана амортизација.





Банка/Штедилница \_\_\_\_\_

Образец АПКР

**ИЗВЕШТАЈ**  
за активата пондерирана според кредитниот ризик  
состојба на \_\_\_\_\_

во 000 денари

Ред. бр.	ОПИС	Сметководствена вредност	Исправка на вредноста	Нето-износ	Пондер	Пондериран износ
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(5*6)
1	Парични средства, злато и депозити кај НБРМ				0%	0
2	Побарувања од НБРМ и побарувања обезбедени со хартии од вредност издадени од НБРМ				0%	0
3	Побарувања од РМ и побарувања обезбедени со неотповикливи гаранции платливи на првиот писмен повик и хартии од вредност издадени од страна на РМ				0%	0
4	Побарувања од Европската централна банка и од владите и централните банки на други земји за кои е утврден кредитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно со рејтингот на „Мудис“), како и побарувања обезбедени со неотповикливи гаранции платливи на првиот писмен повик и хартии од вредност издадени од Европската централна банка и од владите на овие земји или нивните централни банки				0%	0
5	Побарувања од мултилатерални развојни банки и побарувања обезбедени со неотповикливи гаранции и хартии од вредност издадени од овие банки				0%	0
6	Побарувања обезбедени со паричен депозит или парични средства во депо, до износот на паричниот депозит, односно паричните средства во депо				0%	0
7	Сите активни билансни позиции коишто се одбитни ставки од сопствените средства или нивните компоненти				0%	0
8	Побарувања покриени со друг вид обезбедувања дадени од РМ, Европската централна банка и од владите и централните банки на други земји за кои е утврден кредитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно со рејтингот на „Мудис“), освен побарувањата за кои важи пондер на ризичност 0% и побарувања од лица основани од овие институции чиешто работење и обврски се целосно покриени со експлицитна гаранција издадена од тие институции				20%	0
9	Побарувања обезбедени со злато				20%	0
10	Побарувања од првокласни банки и побарувања обезбедени со неотповикливи гаранции и хартии од вредност издадени од овие банки				20%	0
11	Побарувања од домашни и странски банки коишто не влегуваат во групата на првокласни банки, со преостаната рочност до една година и побарувања со преостаната рочност до една година обезбедени со неотповикливи гаранции и хартии од вредност издадени од овие банки				20%	0
12	Побарувања покриени со друг вид обезбедувања дадени од мултилатерални развојни банки, освен побарувањата за кои важи пондер на ризичност 0%				20%	0
13	Побарувања од државните фондови и државните агенции во РМ и побарувања обезбедени со неотповикливи гаранции и хартии од вредност издадени од овие субјекти				50%	0
14	Побарувања врз основа на станбени кредити коишто се целосно обезбедени со хипотеки на станбени објекти во кои живее или ќе живее комитентот, или коишто комитентот ги издава под наем за живеење				50%	0
15	Побарувања од регионалните или локалните власти на други земји за кои е утврден кредитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно со рејтингот на „Мудис“)				50%	0
16	Земјиште, недвижности и опрема				100%	0
17	Вложувања во капиталот, субординираните инструменти и хибридни инструменти и други вложувања во капиталот на други банки и финансиски институции				100%	0
18	Долгорочни побарувања од банки коишто не се вклучени во побарувања за кои важи пондер на ризичност 20%				100%	0
19	Побарувања врз основа на кредити, камати и други побарувања освен побарувањата за кои важат пониските пондери на ризичност				100%	0
20	Останата неспомнатата актива				100%	0
21	Изложеност кон физички лица врз основа на искористени пречекорувања врз основа на трансакциски сметки (дозволен и недозволен) и искористени кредити врз основа на кредитни картички				125%	0
<b>I</b>	<b>Вкупна билансна актива изложена на кредитен ризик (од 1 до 21)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>II</b>	<b>Вкупна билансна актива пондерирана според кредитниот ризик (од 1 до 21 од колоната бр. 7)</b>					<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Вкупна вонбилансна актива пондерирана според кредитниот ризик (реден број XVII од образецот АПКРВ-1)</b>					<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Вкупна актива пондерирана според кредитниот ризик (II+III)</b>					<b>0</b>

2856.

Врз основа на член 47 став 1 точки 3 и 18, а согласно со член 7 став 1 точка 4, член 24 и член 41 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

## **ПОЛИТИКА ЗА ЧУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

### **Општи одредби**

1. Со оваа политика се регулираат начинот и условите за чување и управување со девизните резерви на Република Македонија (во понатамошниот текст: девизните резерви).

2. Девизните резерви претставуваат финансиски средства деноминирани во странска валута со коишто располага Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) и коишто Народната банка може да ги користи за директно финансирање на платните нерамнотежи или за индиректно регулирање на големината на овие нерамнотежи преку интервенции на домашниот девизен пазар во насока на обезбедување стабилност на девизниот курс на денарот.

### **Цели и принципи при чувањето и управувањето со девизните резерви**

3. Народната банка самостојно управува со девизните резерви во согласност со најдобрите меѓународни практики и основната цел - постигнување и одржување на ценовната стабилност, почитувајќи ги првенствено принципите на сигурност и ликвидност, а потоа и принципот на профитабилност.

При управувањето со девизните резерви Народната банка обезбедува и навремено и редовно извршување на финансиските обврски на Република Македонија кон странство.

4. Во согласност со принципот на сигурност, Народната банка ги инвестира девизните резерви во финансиски институции и инструменти од земји-членки на ОЕЦД и Европската Унија со долгорочен кредитен рејтинг од најмалку А-/А3 или истоветен, утврден од неколку меѓународно признати рејтинг-агенции.

Кај трансакциите коишто се порамнуваат со примена на принципот „испорака наспроти плаќање“ и кај одредени трансакции поврзани со платен промет, финансиските институции треба да поседуваат најмалку инвестициски рејтинг, утврден од неколку меѓународно признати рејтинг-агенции.

5. Почитувањето на принципот на ликвидност се обезбедува преку инвестирање на девизните резерви во финансиски инструменти, коишто овозможуваат брза замена за најликвидни средства со минимални трошоци.

6. Почитувајќи ги принципите на сигурност и ликвидност, профитабилноста се обезбедува преку соодветна распределба на девизните резерви по финансиски инструменти и рочности заради максимизација на финансиските приходи.

### **Портфолио на девизните резерви**

7. Портфолиото на девизните резерви е составено од следниве видови средства:

- Злато коешто го држи Народната банка или коешто се држи за сметка на Народната банка, вклучително и салда на сметки коишто го претставуваат златото;

- Книжни и ковани пари деноминирани во слободно конвертибилни странски валути коишто ги држи или се држат за сметка на Народната банка;

- Побарувања и меѓубанкарски депозити платливи на барање или во краток рок, деноминирани во слободно конвертибилна странска валута и коишто се држат на сметките на Народната банка, кај странски централни банки, странски финансиски институции или меѓународни финансиски институции;

- Должнички хартии од вредност со кои може да се тргува на пазарот, деноминирани во слободно конвертибилни странски валути издадени од влади на други земји или зад кои стојат влади на други земји, странски централни банки, странски финансиски институции или меѓународни финансиски институции;

- Побарувања од меѓународни финансиски институции коишто произлегуваат од реоткуп, продажба и повторно купување и договори за давање на заем на хартии од вредност за должничките хартии од вредност од алинејата 4 на оваа точка;

- Специјални права на влечење и резервна позиција во Меѓународниот монетарен фонд.

8. Народната банка при управувањето со девизните резерви ги врши следниве трансакции:

- Промптни, термински и своп-трансакции со девизи и злато;

- Промптни и термински трансакции со ефективни странски средства на плаќање;

- Трансакции со купопродажба, репо и обратни репо-трансакции и трансакции за позајмување со хартии од вредност;

- Трансакции со дериватни финансиски инструменти.

9. Заради ефикасно остварување на целите во согласност со инвестициските принципи, девизните резерви се чуваат и се управуваат како поодделни портфолија, во зависност од видот на инструментите и нивната ликвидност.

10. Структурата на девизните резерви по валути е во согласност со валутната структура на интервенциите на домашниот девизен пазар, валутната структура на обврските на државата кон странство и валутната структура на надворешнотрговската размена на Република Македонија.

### Управување со ризиците

11. При чувањето и управувањето со девизните резерви се применува следнава рамка за управување со ризиците:

- Управувањето со кредитниот ризик се врши со воспоставување критериуми за определување на минимален кредитен рејтинг на земји, финансиски институции и хартии од вредност каде што се инвестираат девизните резерви и со определување квантитативни ограничувања на изложеност;

- Ликвидносниот ризик се управува преку утврдување лимити по финансиски инструменти во зависност од нивната ликвидност;

- Валутниот ризик се ограничува преку утврдување лимити на учество на поединечните валути во валутната структура на девизните резерви;

- Управувањето со каматниот ризик се врши преку определување на модифицирано времетраење (дурација) на инвестираните девизни резерви во хартии од вредност за тргување.

12. Заради намалување на оперативниот ризик при управувањето со девизните резерви, Народната банка поставува соодветна организација на работните процеси и користи информациски системи.

### Процес на одлучување

13. Заради ефикасно чување и управување со девизните резерви, во Народната банка се утврдени четири нивоа на донесување на одлуките:

- Совет на Народната банка,
- Гувернер на Народната банка,
- Комитет за инвестирање,
- Организациски единици.

14. Советот на Народната банка, со донесувањето на оваа политика, ги дефинира и поставува општите цели и принципи при чувањето и управувањето со девизните резерви, составот на портфолиото на девизните резерви, како и рамката за управувањето со ризиците.

15. Заради спроведување на политиката за чување и управување со девизните резерви на Република Македонија, гувернерот донесува интерни правила за чување и управување со девизните резерви на Република Македонија.

Еднаш годишно, во рамките на своите надлежности, гувернерот го определува и прифатливото ниво на ризик при чувањето и управувањето со девизните резерви.

16. Гувернерот го определува и составот и надлежностите на Комитетот за инвестирање, како тело кое е одговорно за тактичко спроведување на стратегиските одлуки, донесени од страна на Советот и гувернерот на Народната банка.

Комитетот за инвестирање е надлежен за определување на вредноста на поодделните портфолија во рамки на девизните резерви, како и за донесување и следење на кварталните планови за инвестирање на девизните резерви.

17. Оперативното спроведување на плановите, донесени од страна на Комитетот за инвестирање, се остварува во посебни организациски единици во рамките на Дирекцијата за централно банкарски операции и девизни резерви и Дирекцијата за платни системи во Народната банка.

### Преодни и завршни одредби

18. Со влегувањето во сила на оваа политика, престанува да важи Политиката за управување и ракување со девизните резерви на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004 година).

19. Оваа политика влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.10.2011 година.

П.бр.02-15/IX-1/2011  
15 септември 2011 година  
Скопје

Гувернер и претседавач  
на Советот на Народната банка  
на Република Македонија,  
**Димитар Богов, с.р.**

### АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 2857.

Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 став (2) и член 88 став (1) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07 и 24/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ЖИВОТНИ ПО ПОТЕКЛО ОД КИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Со оваа решение се забранува увоз на производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓе и животни, по потекло од Кина во Република Македонија.

**Член 2**

Забраната за увоз од член 1 на оваа решение не се однесува за:

- производи од риба (освен производи од аквакултура, исчистени и/ или преработени шкампи и рак од видот *Procambrus clarkia* уловена во природни води);
- желатин; и
- храна за домашни миленици.

**Член 3**

Забраната за увоз од член 1 на оваа решение, не се однесува за:

- производи од аквакултура;
- исчистени и/ или преработени шкампи;

- рак од видот *Procambrus clarkia* уловена во природни води;
- изнутрици;
- месо од зајци;
- мед; и
- матичен млеч.

Производите од став 1 на овој член, при увоз треба да бидат пропратени со изјава издадена од надлежниот орган во Кина, напишана најмалку на македонски и англиски јазик, со која се потврдува дека секоја пратка, пред испораката била подложна на хемиски тест, а посебно за присуство на хлорамфеникол и нитрофуран и негови метаболити, а производите од аквакултура треба дополнително да бидат испитани на малахит зелено и кристал виолет и нивни метаболити. Во прилог на изјавата, треба да има и резултати од соодветните хемиски тестови.

**Член 3**

Оваа решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2950/3  
 14 септември 2011 година  
 Скопје

Директор,  
**Дејан Рунтевски, с.р.**



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)  
[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
 Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
 Телефон: +389-2-55 12 400.  
 Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена.  
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011126